



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
тува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зык. — Огласи според тарифата. —
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-601-19644

Петок, 15 февруари 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. —
Претплата за 1980 година изнесува
800 динари. Рок за рекламации 15 дена.
— Редакција: Улица Јована Ристика
бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон:
центра 650-155; Уредништво 651-855;
Служба за претплата 651-732; Телекс
11756

106.

Врз основа на член 315 точка 10 од Уставот на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 6 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Деловникот за работата на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија „Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/75 и 33/77, во чл. 12, 13, 14, 24, 25 и 26 зборовите: „Сојузен совет“, се заменуваат со зборовите: „сојузен општествен совет“, во соодветно членување.

2. По член 22 се додава нов член 22а кој гласи:

„Член 22а

Во случај на вонредни или други непредвидени ситуации, Претседателството ги остварува своите права и должности утврдени со Уставот на седниците на кои ги повикува претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот извршен совет, претседавачот на Претседателството на ЦК СКЈ, секретарот на Претседателството на ЦК СКЈ, како и сојузните секретари: за народна одбрана, за надворешни работи и за внатрешни работи.

На овие седници Претседателството ја оценува настанатата ситуација и донесува соодветни одлуки односно зазема ставови, за што се известуваат надлежните органи и организации.“

3. Член 53 се менува и гласи:

„Претседателството преку своите членови што ќе ги определи, учествува во работата на сојузните општествени совети во согласност со законот и деловниците за работата на сојузните општествени совети.“

4. Во член 56, зборовите: „и врши назначувања на функционери во Претседателството“ се заменуваат со зборовите: „и врши назначувања на раководни работници и на работници на определени задачи и работи“, а по зборовите: „членовите на Советот на федерацијата и на функционерите“, се додаваат зборовите: „и на раководните работници и на работниците на определени задачи и работи“.

5. Во член 60, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Покрај избраните членови во секоја комисија, освен во Комисијата за организациони прашања, секоја република и автономна покраина делегира по еден свој член.“

Став 3 станува став 4.

6. Во член 79 зборовите: „и другите функционери во службите на Претседателството“, се заменуваат со зборовите: „и другите раководни работници и работниците на определени задачи и работи“.

7. По член 79 се додава нов член 79а кој гласи:

„Член 79а

Функционерите, раководните работници и работниците на определени задачи и работи, при стапувањето на должност даваат свечена изјава, во текстот што ќе го утврди Комисијата за организациони прашања.

Свечената изјава функционерите и раководните работници ја даваат пред потпретседателот на Претседателството на СФРЈ, односно пред определениот член на Претседателството.“

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0-2

6 февруари 1980 година
Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Потпретседател,
Лазар Колишевски, с. р.

107.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77 и 17/78), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1980 ГОДИНА

1. Увозот на стоки за кои е пропишано дека се увезуваат врз основа на стокосни контингенти, односно девизни контингенти, согласно со член 27 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство (во натамошниот текст: Закон), се врши врз основа на самоуправна спогодба што ќе ја склучат основните и други организации на здружен труд (во натамошниот текст: организации на здружен труд) — производители, потрошувачи и увозници на односите стоки или организациите на здружен труд во рамките на заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

Ако во заедницата од став 1 на оваа точка не се здружени сите организации на здружен труд производители, потрошувачи и увозници на односите стоки, односно ако организациите на здружен труд се здружени во понеке заедници, самоуправна спогодба за утврдување на контингенти склучуваат

организациите на здружен труд што не се здружени во таа заедница и заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка помеѓу себе.

Ако не постојат услови за склучување на самоуправна спогодба во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, организациите на здружен труд — производители, потрошувачи и увозници на стоки ги утврдуваат и распоредуваат стоковните контингенти, односно девизните контингенти со самоуправната спогодба што ќе ја склучат во рамките на соодветното општо здружение.

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка, во рамките на материјалните биланси што се засноваат врз предвидената стапка на растеж на производството за 1980 година, се утврдуваат: обемот на увозот по количина (стоковен контингент), односно по вредност (девизен контингент) усогласен со домашното производство и потрошувачка; регионалните правци на увозот, во согласност со заедничката економска политика и со склучените трговски и други меѓудржавни спогодби; постапката за распределба врз одделни организации на здружен труд; структурата и динамиката на увозот; начинот и организацијата на увозот; правата и обврските на потписниците на спогодбата во поглед на испораката на стоките и др.

Нацрт-проекти на материјалните биланси изработува Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со другите надлежни сојузни органи на управата, со надлежните републички и покраински органи, Стопанската комора на Југославија и со општите здруженија и навремено му ја доставува на Сојузниот извршен совет.

Проекциите на материјалните биланси, по разгледувањето, Сојузниот извршен совет им ги упатува на учесниците на самоуправното спогодување како аналитичко-документациона основа за спогодување за утврдување на материјалниот биланс за односните стоки.

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка се утврдуваат материјалните биланси за односните стоки и стоковните контингенти, односно девизните контингенти и се врши нивна распределба врз одделни учесници на самоуправната спогодба.

Стоковните контингенти и девизните контингенти утврдени во смисла на оваа точка, ги опфаќаат и стоките произведени во сопствени и мешовити претпријатија основани во земјите во развој под услови на нивна конкурентност на меѓународниот пазар.

За увоз на стоките што се предмет на склучените долгорочни меѓудржавни спогодби и други долгорочни договори, стоковните контингенти, односно девизни контингенти можат да се утврдат и за период подолг од една година.

Утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно на девизните контингенти во смисла на став 9 од оваа точка се врши со самоуправна спогодба што ќе ја склучат организациите на здружен труд на начинот од ст. 1 до 3 на оваа точка. Со таа самоуправна спогодба се утврдува и динамиката на користењето на контингентите по години, со тоа што такв утврдените контингенти се вклучуваат во проекциите на материјалните биланси и во контингентите што се утврдуваат за секоја година.

Организациите на здружен труд, заедниците на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно соодветното општо здружение се

должни на погоден начин (по пат на огласување во Гласникот на Стопанската комора на Југославија, во дневниот печат и др.) да ги известат сите заинтересирани организации на здружен труд за давањето иницијатива за склучување на самоуправна спогодба според оваа одлука.

2. Со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука се утврдува и начинот на распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти врз одделни организации на здружен труд.

Распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на сировини, репродукционен материјал и резервни делови врз одделни корисници, се врши на начинот утврден со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука.

При утврдувањето на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на сировини, репродукционен материјал и резервни делови во смисла на точка 1 од оваа одлука и при распределбата на тие контингенти во смисла на став 2 од оваа точка, се земаат предвид и склучените самоуправни спогодби со кои се регулираат долгорочните меѓусебни односи во производството и потрошувачката на определени производи.

Со самоуправната спогодба, во согласност со точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен труд-производители, потрошувачи и увозници на опрема, ги утврдуваат условите и начинот на утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на опрема во текот на годината.

При утврдувањето на условите и начинот на утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти од став 4 на оваа точка се земаат предвид и склучените самоуправни спогодби за долгорочен развој и деловна соработка на производителите и корисниците на опремата.

Барање за утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на опрема корисниците можат да поднесуваат во текот на целата година на начинот утврден со самоуправната спогодба од став 4 на оваа точка. Утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на опрема ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Организациите на здружен труд можат со самоуправната спогодба да утврдат распределбата на стоковните контингенти, односно девизните контингенти врз корисниците за увоз на стоки за широка потрошувачка да се врши во рамките на стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, а врз основа на критериумите што договорно ќе се утврдат во рамките на соодветно општо здружение.

3. При распределбата на стоковните контингенти, односно девизните контингенти од точка 2 на оваа одлука им се дава првенство на организациите на здружен труд кои го зголемуваат девизниот прилив со извоз во земјите со кои плаќање се врши во конвертибилни девизи, рационално го супституираат увозот и вршат дејности од посебен интерес утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година. При распределбата на тие контингенти ќе се води сметка и за обемот на извозот и за учеството во снабдувањето на домашниот пазар на секоја организација на здружен труд — корисник на контингенти, за извршувањето на обврските според склучените меѓудржавни договори и за другите критериуми што организациите на здружен труд ќе ги утврдат со самоуправната спогодба.

При распределбата на стоковниот контингент, односно девизниот контингент од оваа точка ќе се опфатат и контингентите утврдени со посебен пропис на Сојузниот извршен совет за откуп на експонатите што странски фирми ги излагаат на меѓународни саемски приредби во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

4 Со самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука организациите на здружен труд, при утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти, односно девизните контингенти врз одделни организации на здружен труд, ќе обезбедат најмалку 10% од количните, односно вредноста за дополнителна распределба за потребите на новооснованите организации на здружен труд и на организациите на здружен труд чии потреби не можеле да се предвидат во времето на склучувањето на самоуправната спогодба.

Утврдување на стоковниот контингент, односно девизниот контингент за потребите организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка вршат организациите на здружен труд со самоуправна спогодба склучена во рамките на соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно на соодветното општо здружение.

5. Организациите на здружен труд треба да склучат самоуправни спогодби од точ. 1 и 2 на оваа одлука најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето на оваа одлука во сила, освен во случајот од точка 2 ст. 3, 4 и 5 на оваа одлука.

За склучената самоуправна спогодба, односно за тоа дека самоуправна спогодба не е склучена, општите здруженија, односно заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка го известуваат Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, и тоа во рок од 7 дена од денот на склучувањето на самоуправната спогодба, или во рок од 7 дена од денот на истекот на рокот за нејзино склучување, односно веднаш штом ќе се установи дека не може да се склучи самоуправна спогодба.

6. Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправна спогодба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 20 дена од денот на доставувањето на извештајот од точка 5 став 2 на оваа одлука, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, а по прибавено мислење од надлежниот сојузен орган на управата, ќе го определи обемот на увозот по количина (стоковен контингент), односно по вредност (девизен контингент), регионалните правци на увозот, динамиката на увозот, начинот на распределба на контингентот, како и другите услови за увоз на стоки во смисла на точка 1 од оваа одлука, имајќи ги предвид критериумите од точка 3 на оваа одлука.

7. По еден примерок од склучената самоуправна спогодба од точка 1 на оваа одлука им се доставува на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

Самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, согласно со член 7 став 7 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, нема да се применува ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, утврди дека утврдувањето на контингентите е извршено противно на одредбата од точка 1 став 4 на оваа одлука.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и

општи стопански работи е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на самоуправната спогодба да утврди дали со таа спогодба се опфатени сите услови од точка 1 на оваа одлука и за тоа во писмена форма да го извести соодветното општо здружение, односно соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, како и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини. Ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија не ги извести во тој рок, самоуправната спогодба се применува.

По приемот на известувањето, соодветното општо здружение, односно соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка ќе поведе постапка за усогласување на самоуправната спогодба во смисла на став 2 он оваа точка.

8. Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, при прибавено мислење од соодветното општо здружение, кое е должно да даде мислење во рок од 7 дена, може да ѝ одобри на организацијата на здружен труд дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент за увоз на стоки, кој ги надминува рамките на самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, ако со таквиот увоз се обезбедува зголемен извоз во земјите со кои плаќање се врши во конвертибилни девизи и се придонесува за намалување на дефицитот во трговскиот биланс.

Под зголемен извоз, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира извозот кој го надминува обемот на извозот остварен во 1979 година во земјата со конвертибилен начин на плаќање, зголемен за просечната стапка на растеж на извозот предвидена со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79).

Организацијата на здружен труд на која, во смисла на став 1 од оваа точка, ѝ е утврден дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент, ќе даде обврска во писмена форма дека ќе го зголеми извозот на стоки.

Ако организацијата на здружен труд на која, во смисла на оваа точка, ѝ е утврден дополнителен стоковен контингент, односно дополнителен девизен контингент, не го зголеми извозот на стоки, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ќе ѝ го намали за делот на неостварениот извоз правото на увоз што ѝ припаѓа по основ на утврдените стоковни контингенти, односно девизни контингенти во таа и во наредните години, сè до покривањето на неостварениот извоз и за тоа ќе го извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и надлежните републички и покраински органи.

9. За стоките што не се увезувале врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент, а во текуштата година се увезуваат по тој основ, организациите на здружен труд, во рамките на соодветното општо здружение, односно соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, ги утврдуваат и распределуваат стоковните контингенти, односно девизните контингенти во рок од 30 дена од денот на извршената измена на формата на увозот на тие стоки на начинот и по постапките што се пропишани со оваа одлука.

Ако организациите на здружен труд во рокот од став 1 на оваа точка не склучат самоуправна спогодба, утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти ќе се изврши согласно со точка 5 став 2 и точка 6 од оваа одлука.

10. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент, се зголемуваат цените на одделни стоки од домашно производство кои отстапуваат од утврдената политика на цените, или ако тие стоки се дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, а по претходно прибавено мислење од надлежниот сојузен орган на управата, може да го утврди обемот на увозот по количина, односно вредност на тие стоки, регионалните правци на увозот и условите под кои организациите на здружен труд во рок кој не може да биде подолг од 30 дена, со самоуправни спогодба според постапката од точка 1 на оваа одлука ќе го распределат стоковниот контингент, односно девизниот контингент за стоките со чиј увоз се отстрануваат наведените појави на пазарот.

Ако организациите на здружен труд не склучат самоуправни спогодба во рокот определен во став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по постапката од точка 6 на оваа одлука, ќе го распредели стоковниот контингент, односно девизниот контингент врз одделни организации на здружен труд во рок од 15 дена од денот на доставувањето на извештајот за тоа дека не е склучена самоуправни спогодба.

Ако во текот на извршувањето на самоуправни спогодба од точка 1 на оваа одлука се утврди дека не се испорачуваат определени стоки од домашно производство за кои со самоуправни спогодба е преземена обврска за испорака од страна на организацијата на здружен труд — производител, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, може на барање од организацијата на здружен труд — потрошувач на односните стоки, да го утврди стоковниот контингент, односно девизниот контингент во рамките на неиспорачаните количини, односно вредноста на тие стоки. Предлог до Сојузниот извршен совет се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето на организацијата на здружен труд — потрошувач на односните стоки.

11. Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија даден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, а по претходно прибавено мислење од надлежниот сојузен орган на управата, може на организациите на здружен труд да им утврди стоковен контингент, односно девизен контингент за стоки со чиј увоз се отстрануваат последиците од дејството на елементарни непогоди (земјотрес, пожар, поплава и сл.).

12. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по претходно прибавено мислење од соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно од соодветното општо здружение, а пред склучувањето на самоуправни спогодби за утврдување и распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент по оваа одлука, да одобрува аванси до износот од 45% од количината, односно вредноста на увозот на односните стоки во претходната година, а за увоз на сезонски производи и на големи количини берзански и аукциски набавки — и над износот од 45%.

Тркалави и лизгави лежишта, алати и производи на црната металургија можат да се увезуваат до износот на одобриениот аванс од став 1 на оваа точка според спецификацијата на стоките што ја заверу-

ва соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, односно соодветното општо здружение.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен при одобрувањето аванс да води сметка за состојбата на залихите соодветни сировини и репродуктивен материјал кај организациите на здружен труд — производители и потрошувачи, како и за склучените самоуправни спогодби со кои се уредуваат прашањата на снабдување, меѓусебни испораки и др.

13. Организациите на здружен труд можат стоковниот контингент, односно девизниот контингент утврден во смисла на оваа одлука, да го користат само во рамките на остварените права на плаќање на увозот во девизи со кои располагаат според член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и во согласност со самоуправни спогодба од член 69 на тој закон, односно со актот донесен врз основа на член 70 од тој закон.

14. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини водат евиденција и контрола за користењето на утврдените и распределените стоковни контингенти, односно девизни контингенти во смисла на оваа одлука — за сите организации на здружен труд и други општествени правни лица во републиката, односно автономната покраина.

15. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија и од општите здруженија, донесува поблиски прописи за начинот на поднесување извештај за утврдувањето на материјалниот биланс и за утврдувањето и распределбата на стоковниот контингент, односно девизниот контингент, за начинот на поднесување на документацијата што служи за распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент според точка 6 од оваа одлука, начинот на поднесување документација за утврдување на зголемувањето на извозот според точка 8 од оваа одлука и документација потребна за следење на тој извоз и за начинот на поднесување документација според точка 12 од оваа одлука.

16. Условите, мерилата и начинот на утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти во 1980 година за откуп на експонати што странски фирми ги излагаат на меѓународни саемски приредби во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за увоз на стоки што се увезуваат во рамките на определени меѓународни саемски компензациони работи, односно во малограничниот и соседниот прекуморски промет и за увоз на стоки што се плаќаат од средствата на заемот на Меѓународната банка за обновa и развој, како и определувањето на стоките за кои Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе утврди стоковен контингент, односно девизен контингент, се регулираат со посебни прописи на Сојузниот извршен совет.

17. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 година.

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 55

24 јануари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

108.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/78, 36/79 и 52/79) и точка 7 одредбата под 9 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, број 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за заштита на човековата средина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/78, 12/79 и 61/79), во точка 1 во тар. број 84.59/4 и 8к, по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за сечење, перење и мешање на отпадоци од пластични маси“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 56

7 февруари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

109.

Врз основа на член 49 став 2 од царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/78, 36/79 и 52/79) и точка 6 став 1 одредбата под 11 под Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, број 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТОДЕН БАКАР**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците за бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/79 и 67/79), во точка 1 под тар. број 84.02/16 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.06/36-2 Мотори за возила од глава 87 на оваа тарифа, дизел-мотори со јачина над 90 KS Ех.

Дизел-мотори со јачина над 700 KS за дамperi со носивост над 70 тони“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 57

7 февруари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

110.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ПОДРАЧЈАТА И ОБЈЕКТИТЕ ШТО ГИ ОПФАКААТ ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ И ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ****Член 1**

Подрачјето на граничниот премин за меѓународен сообраќај и подрачјето на граничниот премин за пограничен сообраќај (во натоомшниот текст: подрачјето на граничниот премин), во смисла на овој правилник, го опфаќа просторот определен за вршење контрола на преминувањето на државната граница.

Објектите што ги опфаќа граничниот премин за меѓународен сообраќај и граничниот премин за пограничен сообраќај (во натоомшниот текст: објекти што ги опфаќа граничниот премин) во смисла на овој правилник, се зградите, просторите и уредите што ги користат органите на управата, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници кои работите од своја надлежност односно стопанските дејности ги вршат на подрачјето на граничниот премин.

Член 2

Подрачјето на граничниот премин за меѓународен сообраќај го опфаќа просторот од државната граница во длабочина на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се наоѓа дел од јавен пат и просторот обележан за запирање или паркирање на возила, како и објектите на тој простор.

На граничните премини за меѓународен друмски сообраќај, на кои просторите за паркирање на возила, како и зградите, просторите и уредите што ги користат органите од член 1 став 2 на овој правилник се наоѓаат на растојание помало од 100 метри од државната граница, подрачјето на граничниот премин го опфаќа јавниот пат во должина од 100 метри од државната граница.

Член 3

Подрачјето на граничниот премин за меѓународен железнички сообраќај го опфаќа просторот на пограничната железничка станица на кој се наоѓаат перони и колосеци, за време додека на тој простор се задржува воз во меѓународниот или пограничниот железнички сообраќај.

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за меѓународен железнички сообраќај се просторите

и уредите на перонот на железничката станица што ги користат органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој правилник.

Подрачјето на граничниот премин за меѓународен воздушен сообраќај опфаќа дел од воздухопловното пристаниште (полетно-слетни патеки, заштитен појас, пристанишна платформа) определен за полетување и слетување на воздухоплови во меѓународниот воздушен сообраќај.

Како подрачје на граничниот премин за меѓународен воздушен сообраќај се смета и дел од воздухопловното пристаниште кое не е отворено за меѓународен воздушен сообраќај, како и просториите во кои се врши контрола на преминувањето на државната граница, за време додека на него се задржува воздухоплов во меѓународниот воздушен сообраќај што присилно слетал на такво пристаниште.

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за меѓународен воздушен сообраќај се зградите, просториите и уредите што ги користат органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој правилник.

Член 5

Подрачјето на граничниот премин за меѓународен езерски, поморски и речен сообраќај опфаќа дел од луката односно пристаништето (брег, гат, приврз, котвиште) наменет за пристанување и задржување на пловилата во меѓународниот сообраќај.

Како подрачје на граничниот премин за меѓународен езерски, поморски и речен сообраќај се смета и дел од луката односно пристаништето кое не е отворено за меѓународен сообраќај за време додека на него се задржува пловило во меѓународниот сообраќај кое присилно ќе вповлви во таква лука односно пристаниште.

Објекти што ги опфаќа граничниот премин за меѓународен езерски, поморски и речен сообраќај се зградите, просториите и уредите што ги користат органите, организациите и заедниците од член 1 став 2 на овој правилник.

Член 6

Како подрачје на граничниот премин се сметаат и зимовниците на пловните рски, ако во нив се вкловени странски пловила, и тоа само во однос на тие пловила и нивниот екипаж.

Член 7

Границите на просторот што ги опфаќа подрачјето на граничниот премин се определуваат со спогодба на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница, на другите органи на управата, на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници што работите од својата надлежност односно стопанските дејности ги вршат на подрачјето на граничниот премин.

Член 8

Подрачјето на граничниот премин мора да биде видно обележено.

Обележувањето на подрачјето на граничниот премин се врши со поставување на подвижни или неподвижни огради, односно пречки, или со поставување на ознаки со известување дека движењето на тоа подрачје е ограничено.

На подрачјето на граничниот премин не смеат да се поставуваат рекламни табли и други натписи што ја спречуваат контролата на преминувањето на државната граница.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. Бр. 28-1-4/18
27 јануари 1980 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Фрањо Херлевшиќ, с. р.

111.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Welt am Sonntag“, број 3 од 20 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/827
30 јануари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

112.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Zeit“, број 4 од 18 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/828
30 јануари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

113.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE OBSERVER“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „The Observer“, број 9830 од 20 јануари 1980 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/456
30 јануари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

114.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kurier“, број 18 од 18 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/467
30 јануари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

115.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kleine Zeitung“, број 22 од

26 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/472
5 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

116.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“ број 719 од 28 јануари 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/508
5 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

117.

Врз основа на член 47 став 1 точка 2 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на пријавување на заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/77), во член 1 зборовите: „чл. 1 и 6 точка 2“, се заменуваат со зборовите: „чл. 1 и 8 точка 2“.

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „од член 6 точка 2“, се заменуваат со зборовите: „од член 8 точка 2“.

Во член 2 ст. 1 и 2 зборовите: „на образецот П“ се заменуваат со зборовите: „на образецот број 1“.

Член 3

Во член 6 по зборовите: „жолта треска“ се додаваат запирка и зборовите: „вирусни хеморагични трески“, а по зборовите: „Комитет за“ се додава зборот: „труд“ и запирка.

Член 4

Во член 8 став 2 се менува и гласи:

„Пријавата од став 1 на овој член се поднесува во рок од 3 дена од денот на утврдувањето на епидемијата, на образецот број 2 што е отпечатен кон овој правилник.“

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Епидемија на грип се пријавува седумдневно, почнувајќи од утврдувањето на епидемијата па додека трае болеста во епидемиска форма. Пријава на епидемија на грип се поднесува на образецот број 3 што е отпечатен кон овој правилник.“

Член 5

Во член 9 се додава став 2, кој гласи:

„Органите, односно организациите од став 1 на овој член на Сојузниот завод за здравствена заш-

тита му доставуваат извештаи за престанокот на епидемијата на заразни болести во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на престанокот на епидемијата.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3924

10 декември 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

Образец бр. 1

Организација на здружен труд во областа на здравството која пријавува заболување — смрт од заразна болест

Реден број на книгата за евиденција на заразни болести

3 20 60

ОЗТ односно ООЗТ

ОЗТ односно ООЗТ

СР-САП Општина

надлежна ХЕС

ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊЕ — СМРТ ОД ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛНИОТ:

(презиме, татково име и име)

машки 1

Пол:

женски 2

Година на возраста

Занимање (работа што ја врши)

Каде работи (ОЗТ, ООЗТ, за деца училиштето)

— детската
установа, за
воените лица

— број на
воената пошта)

ЖИВЕАЛИШТЕ НА БОЛНИОТ

(место, улица и број)

(СР-САП) (општина)

Во

На 19— година

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛЕСТА:

болест (дијагноза)

Материјал за лабораториско испитување:

земен 1

не е земен 2

Болниот е упатен во болница:

ДА 1

НЕ 2

Болест утврдена: лабораториски клинички

лабораториски 1

клинички 2

Датум на заболувањето (ден, месец, година)

Датум на смртта (ден, месец, година)

ВАКЦИНИРАН ПРОТИВ ОВАА БОЛЕСТ:

НЕ 1

ДА 2

ПОТПОЛНО 3

НЕПОТПОЛНО 4

РЕВАКЦИНИРАН 5

Која година последен пат е вакциниран, односно ревакциниран

(година)

(факсимил и потпис на лекарот)

Страна 2

(опачина на образецот број 1)

На овој образец се пријавуваат заболувањата-смртта од следните заразни болести Закон за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78)

- 1) активна туберкулоза (*Tuberculosis activa*)
- 2) беснило (*Lyssa*)
- 3) Брилова болест (*Morbius Brill*)
- 4) вирусен менингитис (*Meningitis virosa*)
- 5) вирусни хеморагични трески (*Febris haemorrhagicae virosae*)
- 6) голема кашлица (*Pertussis*)
- 7) големи сипаници (*Variola vera*)
- 8) гонореја (*Gonorrhoea*)
- 9) грип (*Influenza*)
- 10) детска парализа (*Poliomyelitis anterior acuta*)
- 11) дизентерија (*Dysenteria — bacilaris*)
- 12) дифтерија (*Diphtheria*)
- 13) жолта треска (*Febris flava*)
- 14) заразен пролив (*Enterocolitis*)
- 15) заразна жолтица (*Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B и Hepatitis virosa*)
- 16) заразно вкочанување на вратот (*Meningitis epidemica*)
- 17) заразно труење со храна предизвикано од салмонели (*Toxinfectio alimentaris*)
- 18) колера (*Cholera asiatica*)
- 19) маларија (*Malaria*)
- 20) мали сипаници (*Morbili*)
- 21) паратифус (*Paratyphus A и B*)
- 22) перав тифус (*Typhus exanthematicus*)
- 23) повратна треска (*Febris recurrens*)
- 24) сифилис (*Syphilis*)
- 25) тетанус (*Tetanus*)
- 26) Q треска (*Q febris*)
- 27) црвен тифус (*Typhus abdominalis*)
- 28) чума (*Pestis*)

Образец бр. 2
(Прва страна)

Организација на здружен труд во областа на
здравството _____
ООЗТ _____
Место _____
СР-САП _____

ПРИЈАВА НА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

(Страна 2)

1. Болест која се појавува во епидемиска форма (дијагноза, шифра):

2. Време на појавата на епидемијата:
(времето на откривањето на првите заболени; појава на првите симптоми, претпоставеното време за заразување)

3. Број на заболени и број на сомнителните на болест:

4. Група на населението што е зафатено со епидемија:
(школски, претшколски деца, колектив, други)

5. Подрачјето што е зафатено со епидемија:
(заразеното подрачје):
(населби, делови на населби, број на жителите во нив)

(Страна 3)

6. Вид и број на материјалите земени за лабораториски испитувања и резултатите од испитувањето:

7. Начин на откривање на епидемијата:
(врз основа на епидемиолошките или лабораториските истражувања, врз основа на пријавувањето на заразни болести, врз основа на известувањето од страна на здравствените работници, врз основа на известувањата на граѓаните и сл.)

8. Причини за појава на епидемијата:

9. Најважни противепидемиски мерки преземени со цел за отстранување на епидемијата, вид и обем на мерките:

(вакцинации, хемиопротекција, хоспитализација, изолација, асанација, DDD, итн.)

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/75) во член 1 став 3 зборовите: „Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита“, се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

Член 2

Во член 2 зборовите: „Правилникот за условите и начинот за вршење на задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75)“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80)“.

Член 3

Во член 3 зборовите: „до Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборовите: „до Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

Член 4

Во член 4 став 1 зборовите: „Само со авион“ се заменуваат со зборовите „со авион или со брод“.

Член 5

Во член 6 став 1 зборот: „седум“ се заменува со зборот: „четинаесет“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на лицата што престојувале во земјата во која постои ендемија на маларија во времето кога не постои опасност од пренесување на таа болест (пасивна сезона)“.

Член 6

Во член 1 и чл. 3 до 9 зборот: „Југославија“, се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-3923/1

10 декември 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с.р.

10. Оцена на видот и обемот на помошта што е потребна заради отстранување на епидемијата: (кадри, опрема, средства, рокови за доставување на лекови и др.)

(Страна 4)

11. Други податоци за епидемијата: (социјално-економски, санитарно-хигиенски и други услови, примена помош, проблеми и тешкотии во отстранувањето на епидемијата, забелешки, предлози итн.).

Во _____ Потпис на лицето
На _____ М.П. одговорно за поднесување
пријава на епидемија,

Образец бр. 3

Организација на здружен труд во областа на здравството што пријавува заболување-смрт од грип

ООЗТ _____
Општина _____ СР-САП _____

ЗБИРНА ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊА-СМРТ ОД ГРИП

за периодот од _____ до _____ година

Возраст (Старосни групи)	Заболени	Умрени
0 — 6		
7 — 19		
20 и повеќе		
Вкупно		

Во _____ Потпис на лицето
На _____ М.П. одговорно за пријава на
заболувања,

118.

Врз основа на член 47 став 1 точка 1 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА КОЛЕРА, ГОЛЕМИ СИПАНИЦИ И МАЛАРИЈА

Член 1

Во Правилникот за мерките за заштита од внесување на колера, големи сипаници и маларија

119.

Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСКУПУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА МРТОВЦИ

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на испукување и пренесување на мртвовци („Службен

лист на СФРЈ", бр. 11/76) во член 2 став 2 зборовите: „паратифус А В и С“ се заменуваат со зборовите: „паратифус А и В; а по зборовите: „големи сипаници“ се додаваат загирка и зборовите: „вирусни хеморагични трески“.

Член 2

Во член 11 став 1 зборовите: „Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесуваат и на пренесувањето на урна од странство заради закопување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 3

По член 11 се додава нов член 11а, кој гласи: „Одобрение за пренесување на мртвци не е потребно, ако се врши пренесување на лица што не умреле од заразна болест и кои не биле закопани, ако во времето на смртта престојувале во странство со патна исправа на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Одобрение не е потребно ниту за пренесување на урна, ако лицето чија урна се пренесува во време на смртта престојувало во странство со патна исправа на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 4

Во чл. 11, 12, 14 и 15 зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-3925/1
10 декември 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с.р.

120.

Врз основа на член 47 став 1 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, број 58/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ЗА ЛИЦАТА ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ТАА ОБВРСКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразните болести опре-

делени во чл. 21 и 24 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: определени заразни болести) се врши на начинот и под условите што се определени со овој правилник.

Член 2

Како средства што во смисла на овој правилник можат да се употребуваат за задолжителна имунизација против определени заразни болести се подразбираат биолошките препарати приготвени од мртви или живи доволно ослабени (атенуирани) причинители на заразни болести или нивни производи, што се внесуваат во човечкиот организам заради негова активна имунизација.

Член 3

За задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против определени заразни болести можат да се употребуваат само средства што им одговараат на условите предвидени со прописите за производство и промет на лекови и што се одобрени за употреба за тие цели согласно со прописите за пуштање на лекови во промет.

Член 4

Имунизација против одделни заразни болести може да се врши со поединечно давање на една вакцина (моновакцина) или, против повеќе заразни болести — со давање на мешани (комбинирани) вакцини или со истовремено давање на повеќе вакцини (симултано вакцинирање).

Член 5

Имунизација со комбинирани вакцини може да се врши, и тоа:

- 1) против дифтерија и тетанус (Di-Te);
- 2) против дифтерија, тетанус и голема кашлица (Di-Te-Per);
- 3) против црвен тифус и тетанус;
- 4) против детска парализа (помешани сите три типови).

Член 6

Симултано вакцинирање може да се врши, и тоа:

- 1) против големи сипаници, дифтерија и тетанус;
- 2) против големи сипаници, црвен тифус и детска парализа;
- 3) против големи сипаници и тетанус;
- 4) против големи сипаници и колера;
- 5) против детска парализа, дифтерија и тетанус;
- 6) против детска парализа, дифтерија, тетанус и голема кашлица;
- 7) против колера и жолта треска;
- 8) против беснило и тетанус.

Имунизација против црвен тифус и тетанус може да се врши истовремено со имунизацијата против која и да било од болестите од став 1 на овој член.

Член 7

Имунизација против определени заразни болести може да се врши преку целата година (континуирано) или во определен период (кампањски).

Имунизација против детска парализа може да се врши само од почетокот на октомври до половината на јуни.

При спроведување на имунизација против една заразна болест мора да се води сметка за епидемиолошката ситуација во поглед на другите заразни болести.

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на имунизацијата против детска парализа ако се врши врз основа на епидемиолошки индикации.

Член 8

По завршената имунизација против определени заразни болести може да се започне имунизација против други заразни болести по истекот на 21 ден а по завршената имунизација против туберкулоза — по истекот на 42 дена.

По исклучок, имунизација против големи сипаници може да се врши по истекот на 7 дена од извршената имунизација против жолтата треска.

Член 9

Ако во која и да е населба или дел од населба на територијата на една општина бројот на имунизирани лица против малите сипаници не достигне 95%, а против другите заразни болести не достигне 85% од бројот на лицата што подлежат на задолжителна имунизација против тие болести, мора да се изврши дополнителна имунизација.

Член 10

Вакцините и другите средства наменети за имунизација и серопротекција против определени заразни болести до употребата мораат да се чуваат под условите што ги утврдил производителот. Условите за чување на вакцина, односно на друго средство за имунизација или серопротекција мораат да бидат означени на секое оригинално пакување.

Член 11

На задолжителна имунизација против определени заразни болести на подлежат лица кај кои лекарот ќе утврди дека постојат контраиндикации пропишани со овој правилник, додека постојат тие контраиндикации

Член 12

Контраиндикациите за имунизација на одделни лица против која и да е од определените заразни болести општи контраиндикации) се:

- 1) фебрилна состојба;
- 2) акутна заразна болест;
- 3) леукемија, тешка анемија и други тешки заболувања на хематопоетскиот апарат;
- 4) потешки оштетувања на функцијата на бубрежите;
- 5) декомпензирани срцеви заболувања;
- 6) алергија на која и да било состојка на вакцината што се дава, ако му е позната на лекарот што ги утврдува контраиндикациите;
- 7) состојби на намален имунитет, вродени или што настанале поради применување терапија со зрачење со кортикостероиди или со цитостатички лекови;
- 8) состојби по пресадување на одделни органи.

Контраиндикации за имунизација на лица во смисла на точ. 7 и 8 од став 1 на овој член постојат ако имунизацијата се врши со биолошки препарати приготвени од живи доволно ослабени причинители на заразни болести.

Покрај контраиндикациите од став 1 на овој член, при имунизацијата против одделни од определените заразни болести ќе се земаат предвид и посебни контраиндикации за имунизација против тие болести ако тоа е пропишано со овој правилник.

Член 13

Контраиндикациите за имунизација против определени заразни болести ги утврдува лекарот што ја врши, односно во чие присуство се врши имунизацијата, со преглед на лицата што подлежат на задолжителна имунизација — пред пристапувањето кон имунизацијата.

Контраиндикациите за имунизација на одделни лица против определени заразни болести можат да бидат трајни или привремени.

Ако постојат привремени контраиндикации за имунизација на одделни лица, лекарот што ќе ги утврди тие контраиндикации ќе го определи месото и времето за дополнителна имунизација на тие лица, а ако постојат трајни контраиндикации за имунизација на лица против определена заразна болест, лекарот што ќе ги утврди тие контраиндикации е должен да издаде потврда за тоа.

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Имунизација против туберкулоза

Член 14

На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат сите лица помлади од 20 години што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 mm.

На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат и лицата вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулоза што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 mm, без огледа на возраста.

Член 15

Имунизацијата против туберкулоза се врши со вакцинирање и ревакцинирање.

Вакцинирање на децата родени во родилиште се врши во времето од четвртиот до седмиот ден по раѓањето, а вакцинирање на деца родени надвор од родилиште — најдоцна до наполнетите 2 месеца возраст.

Вакцинирање на лицата вработени во организациите на здружен труд што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулоза се врши при нивното стапување на работа во тие организации.

Ревакцинирање на децата, односно на младината против туберкулозата се врши во 2, 7, 14 односно 19 година возраст ако со пропис на републиката, односно на автономната покраина не е определено поинаку.

Член 16

Имунизација против туберкулоза се врши со BCG вакцина, што се дава интрадермално во една доза во делтоидниот предел на левата надлактица.

Член 17

Сите лица што подлежат на задолжителна имунизација против туберкулоза, освен новороденчињата до наполнети 2 месеца возраст, мораат пред вакцинирањето, односно ревакцинирањето да се подложат на туберкулинска проба со интрадермално брзгање на три туберкулински единици на PPD-

-RT 23 во предната страна на левата подлакотница, за да се утврди дали реагираат на туберулин, односно дали кај нив ревакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 mm.

Лицето што реагира на туберкулин со позитивна туберкулинска реакција од 6 mm или повеќе, нема да се подложи на задолжителна имунизација против туберкулоза.

Член 18

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 од овој правилник, за имунизација на новородените деца против туберкулоза постојат и следните контраиндикации: *remphigus gravis neonatorum*, *icterus neonatorum*, *gravis*, *lues congenita*, тежина помала од две третини од нормалната тежина на новороденче од соодветна возраст, како и други знаци на животна немоќ на новородегче.

Член 19

Лицата кај кои ќе престанат да постојат контраиндикациите за имунизација против туберкулоза, предвидени во член 12 од овој правилник, ќе се подложат на задолжителна имунизација по истекот на два месеца од прележаната болест, а лицата кај кои постоеле контраиндикации за имунизација предвидени во член 18 од овој правилник — кога ќе престанат да постојат контраиндикациите за задолжителна имунизација.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Член 20

На задолжителна имунизација против дифтерија подлежат лицата од наполнети 3 месеци до наполнетите 14 години возраст.

Ако заболувањата од дифтерија се појават во епидемиска форма, на задолжителна имунизација против дифтерија подлежат и лицата постари од 14 години како и сите лица што работат врз лекувањето на заразни болести, на акушерски одделение, на работите на детската заштита и на други работи на кои можат да бидат изложени на опасност од зараза.

Имунизација против дифтерија на лица постари од 8 години може да се врши само со вакцина што е посебно приготвена за таа цел.

Член 21

На задолжителна имунизација против тетанус подлежат лица од наполнети 3 месеци до наполнети 19 години возраст, а во случај на повреда — и лица постари од 19 години.

На задолжителна имунизација против голема кашлица подлежат лица од наполнети 3 месеци до наполнети 5 години возраст.

Член 22

Задолжителна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со вакцинирање (потполно вакцинирање) и со ревакцинирање.

Член 23

На вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица подлежат лица од 3 месеци до наполнети 2 години возраст, како и лица до наполнети 4 години возраст кои дотогаш, од која и да е причина, никако не се вакцинирани или не се потполно вакцинирани.

На задолжително вакцинирање против дифтерија и тетанус подлежат и лица до наполнети 13 години возраст ако дотогаш не се потполно вакцинирани.

За лицето кос во определени растојанија не ќе ги прими пропишаните дози на вакцина се смета дека го прекинало вакцинирањето и тоа повторно подлежи на задолжително вакцинирање.

Член 24

Првото ревакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши по истекот на една година од денот на потполното вакцинирање, а второто ревакцинирање — по истекот на две години од денот на првото ревакцинирање, а најдоцна до наполнети 5 години возраст.

Ревакцинирање на лица против дифтерија и тетанус се врши и при запишувањето во основно училиште, а најдоцна до наполнета 8 година возраст, како и во 14-та година возраст.

Ревакцинирање на лица против тетанус се врши во 19-та година возраст.

Член 25

Потполно вакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на три дози, а против дифтерија и тетанус — со давање на две дози комбинирана вакцина во растојание кое, помеѓу две брзгања, не смее да биде покусо од еден ниту подлого од три месеци.

Ревакцинирање против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на една доза соодветна вакцина.

Член 26

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 од овој правилник, како контраиндикации за имунизација против голема кашлица се сметаат и разни заболувања и оштетувања на централниот нервен систем.

3. Имунизација против детска парализа

Член 27

На задолжителна имунизација против детска парализа подлежат лицата од наполнети 3 месеци до наполнети 14 години возраст.

Имунизација против детска парализа се врши со вакцинирање и ревакцинирање.

Член 28

На вакцинирање против детска парализа подлежат децата до наполнети 2 години возраст, како и децата од наполнети 2 до наполнети 13 години возраст ако порано не се вакцинирани.

На ревакцинирање против детската парализа подлежат лицата од член 27 на овој правилник по истекот на една година од денот на извршеното вакцинирање, како и во 4, 7, и 14. година возраст.

Член 29

Имунизација против детска парализа се врши со жива вакцина.

Вакцинирање се врши со три дози тритипна вакцина против детска парализа, во растојание што не смее да биде покусо од 42 дена.

Ревакцинирање се врши со давање на една доза тритипна вакцина против детска парализа.

Член 30

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 од овој правилник, како контраиндикации за имунизација против детска парализа се сметаат потешки дијареални заболувања и тонзилектомија, и тоа во периодот од 14 дена од денот на извршената тонзилектомија.

4. Имунизација против мали сипаници

Член 31

На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лицата од наполнети 12 месеци до наполнетите 14 години возраст, а ако постојат епидемиолошки индикации — и лицата од наполнети 6 до 12 месеци возраст.

Лицата од став 1 на овој член за кои, врз основа на медицинска документација ќе се утврди дека прележале мали сипаници не подлежат на задолжителна имунизација против таа болест.

Имунизација против мали сипаници се врши со давање на една доза соодветна вакцина.

Член 32

Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред наполнети 12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст.

На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 33

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 од овој правилник, како контраиндикации за имунизација против мали сипаници се сметаат и разни заболувања или оштетувања на централниот нервен систем.

5. Имунизација против беснило

Член 34

На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило, и тоа:

1) лице укасано или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно.

2) лице укасано од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3) лице укасано од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскатаат;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слузницата или оштетување на кожата;

5) лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Член 35

Имунизација против беснило се врши со давање соодветни дози на антирабична вакцина.

На лица што се вакцинирани против беснило, во случај на ново повредување, во определено растојание им се даваат додатни дози на антирабична

вакцина без претходна примена на антирабичен серум.

За време на спроведувањето на имунизација против беснило, лицата од член 34 на овој правилник не смеат да се имунизираат против други заразни болести, освен против тетанус.

Член 36

Одредбите на чл. 8 и 12 од овој правилник не се однесуваат на имунизацијата против беснило на повредени лица.

6. Имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска

Член 37

На задолжителна имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести

Член 38

Имунизација на лицата од член 37 на овој правилник се врши:

1) против колера и жолта треска — со вакцинирање со соодветни дози вакцина против тие болести;

2) против колера — со давање на две дози вакцина во растојание од најмалку 8 дена;

3) против жолта треска — со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред денот на тргнување на пат.

Член 39

Имунизација против големи сипаници се врши со лиофилизирана вакцина против големи сипаници што се внесува со помош на дворога игла со метода на повеќекратни убоди во десната надлактица.

Член 40

Имунизација на лицата од член 37 на овој правилник против големи сипаници се врши со вакцинирање или ревакцинирање, најдоцна 8 дена пред денот на тргнувањето на пат.

Првото вакцинирање на лицата од став 1 на овој член се врши со задолжителна примена на вакцината имуноглобулин, а ревакцинирањето — ако поминало повеќе од три години од денот на вакцинирањето, односно ревакцинирањето.

Член 41

За лицата што патуваат во земја која бара имунизација против големи сипаници, лекарот кој ја вршел имунизацијата е должен да го утврди успехот на имунизацијата осмиот ден од денот на спроведената имунизација.

Ако кој некое лице не успеало вакцинирањето, односно ревакцинирањето, тоа мора повторно да се подложи на имунизација. Ако и повторната имунизација не успее, вакцинираното лице нема повеќе да се подложува на имунизација, а во потврдата за извршената имунизација надлежниот лекар ќе го внесе податокот дека односното лице двапати безуспешно е вакцинирано, односно ревакцинирано.

Член 42

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 на овој правилник, за имунизација против големи сипаници постојат и следните контраиндикации: бременост, активна туберкулоза, малигни тумори

дерматити, екдеми или други поголеми промени на кожата; потешки екдеми кај некој од членовите на домаќинството на лицето кое подлежи на задолжителна имунизација ако тоа му е познато на лекарот кој ги утврдува контраиндикациите; заболувања или оштетувања на централниот нервен систем (тетанија, спазмофилија, енцефалопатија, епилепсија, интракранијални крварења, конвулзивни состојби и др.).

7. Имунизација против црвен тифус

Член 43

На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење канализација, чистење септички јами, отстранувања губре и други отпадни материи од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица кои живеат или работат во места и краишта зафатени со поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што учествуваат на изведување на работи на големи работилишта на кои се неповолни условите на домувањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

Лицата од став 1 на овој член што се помлади од 3 или постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

Член 44

Задолжителна имунизација против црвен тифус се врши со вакцинирање и ревакцинирање со определени дози вакцина против таа болест.

Член 45

На вакцинирање мораат да се подложат сите лица од член 43 на овој правилник кои порано не се вакцинирани против црвен тифус.

Ревакцинирање на лица што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се врши по истекот на три години сè додека се вработени на определени работи, односно додека постои некоја од причините од член 43 на овој правилник.

Член 46

Вакцинирањето против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание што не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина — длабоко поткожно на задната страна од надлактицијата.

Член 47

Покрај контраиндикациите предвидени во член 12 од овој правилник, како контраиндикации за имунизација против црвен тифус се сметаат бременоста во текот на целото траење и првите три месеци на доене.

III. СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 48

Заштитата со имун серум (серопротифилакса) против беснило е задолжителна за сите лица од член 34 на овој правилник.

Покрај серопротифилакса против беснило, задолжителна е и серопротифилакса против тетанус за лицата од став 1 на овој член ако добиле тетаногени рани, а не се вакцинирани, односно ревакцинирани против тетанус во последните 10 години.

Серопротифилакса против беснило и тетанус на лицата од ст. 1 и 2 на овој член се врши истовремено, веднаш по утврдувањето на индикациите.

Член 49

Серопротифилакса против беснило се врши со давање на рачетото лице соодветна доза хуман антирабичен имуноглобулин, односно серум против беснило.

Член 50

Серопротифилакса против тетанус е задолжителна за сите повредени лица што не се вакцинирани против тетанус или што се непотполно вакцинирани или ако од последното вакцинирање, односно ревакцинирање против тетанус на тие лица поминало повеќе од 10 години.

Серопротифилакса против тетанус се врши со давање на соодветна доза хуман антитетанусен имуноглобулин или серум против тетанус со истовремена симултана примена на соодветна моновакцина или комбинирана вакцина против тетанус.

Хуман антитетанусен имуноглобулин, односно серум против тетанус мора да му се даде на повреденото лице веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Член 51

Пред давањето на серумот против беснило или тетанус со соодветна проба мора да се уврди дека ранетото, односно повреденото лице не е преосетливо на тој серум и по потреба, да се изврши десензибилизација на ранетото лице пред давањето на серумот.

Член 52

Заштита со лекови (хемиопротифилакса) против колера е задолжителна за сите лица:

1) за кои ќе се утврди или посомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека заболеле од колера (семејни контакти);

2) кои употребувале храна или вода што е загадена или се сомнева дека е загадена со причинители на колера.

Хемиопротифилакса против колера се врши со давање соодветна доза тетрациклин во текот на три дена од денот на изложеноста на заразата, односно од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 53

Хемиопротифилакса против туберкулоза е задолжителна:

1) за лицата до наполнети 3 години возраст кои не биле вакцинирани против туберкулоза, а кои реагираат на туберкулин со позитивна туберкулинска реакција поголема од 6 mm во пречник;

2) за лицата до наполнети 24 години возраст кои не биле вакцинирани против туберкулоза, а кај кои со туберкулинска проба ќе се утврди дека настапила инфекција во последните 12 месеци (свежа инфекција), како и за вакцинирани лица кај кои ќе се утврди дека настапил скок на туберкулинската реакција поголем од 12 mm;

3) за лицата до наполни 14 години возраст кои реагираат на туберкулин со позитивна туберкулинска реакција над 20 mIU, а кои живеат со лица заболени од активна туберкулоза;

4) за лицата заболени од шеќерна болест кои имаат инактивни туберкулозни промени на белите дробови кои би можеле да предизвикаат заболување од туберкулоза;

5) за лицата што се заболени од која и да е болест ако се лекуваат повеќе од 30 дена со препарати на кортикостероид.

Хемиопротифилакса против туберкулоза се врши со давање на соодветни дози лекови од групата isoniazidum, во траење од најмалку шест месеци.

Член 54

Хемиопротифилакса против бациларна дизентерија е задолжителна за лицата кои живеат, работат или привремено престојуваат во средина во која се појавила дизентерија, ако по оценка на лекарот постои опасност од ширење на таа болест.

Хемиопротифилакса против бациларна дизентерија се врши со давање на соодветни дози тетрациклин.

Член 55

Хемиопротифилакса против маларија е задолжителна за сите лица кои одат во земји или подрачја во кои постои ендемија на маларија.

Хемиопротифилакса против маларија се врши со давање соодветни дози на еден од 4 аминохинолински или други лекови за хемиопротифилакса на маларија, седум дена пред заминувањето, за време на престојот и 6 недели во враќањето на лицата од земјата, односно подрачјето во кое постои ендемија на маларија.

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 56

Спроведувањето на задолжителна имунизација против определени заразни болести се врши според програмата за имунизација што за секоја година ја донесува органот надлежен за работите на здравството во републиката, односно во автономната покраина.

Во програмата за имунизација од став 1 на овој член се определува времето за вршење на имунизација против одделни заразни болести, како и групите на лица што подлежат на задолжителна имунизација.

При спроведувањето на програмата за имунизација мора да се води сметка за сезонските и епидемиолошките индикации за имунизација против одделни заразни болести, за неопходните растојанија помеѓу давањата на одделни вакцини и за другите услови за задолжителна имунизација против заразни болести, определени со овој правилник.

Член 57

Здравствената организација на здружен труд што врши задолжителна имунизација против определени заразни болести мора да располага со разладни уреди за чување и транспорт на вакцина, со потребна опрема и со соодветен стручен персонал и мора да ги исполнува пропишаните санитарно-технички и други услови предвидени со овој правилник и со други прописи, а кога тоа е предвидено со овој правилник — мора да има и овластување за вршење имунизација против одделни заразни болести издадено од надлежниот орган.

Член 58

За вршење на задолжителна имунизација мораат да бидат обезбедени простории за работа и чекална, кои за време на студени денови мораат да се затоплуваат.

Просторијата во која се врши имунизација мора да биде чиста и добро осветлена и мора да има уред со текушта вода за миење раце, уред за собирање на употребениот санитарски материјал и мекел потребен за работа и за држење на вакцини и прибор за работа.

Чекалната мора да има: доволен број закачалки, столови или клупи и предмети неопходни за одржување на хигиената на просториите.

Член 59

За работа врз имунизацијата со вакцини што се даваат парентерално, здравствените организации на здружен труд што ја спроведуваат имунизацијата мораат да го имаат следниот прибор и материјал:

- 1) доволен број шприцеви за секој вид вакцина;
- 2) поголеми игли за вадење вакцина од шишенца и тоа за секое шишенце на вакцина посебна игла;
- 3) игли за брзгање на вакцина, и тоа стерилна игла за секое лице кое во текот на еден ден ќе се вакцинира или ревакцинира;
- 4) две пинцети;
- 5) доволна количина алкохол со јачина од 75% и чиста бела вата;
- 6) стерилизатор (еден или повеќе) за стерилизација на приборот наведен во точ. 1 до 4 на овој став;
- 7) пет ампули адреналин и некој кортизонски препарат за брзо дејствување, пет ампули калциум за интравенска примена и 5 ампули на некој од антихистаминските препарати.

За работа врз имунизацијата против туберкулоза здравствените организации на здружен труд, покрај приборот и материјалот од став 1 на овој член, мораат да имаат специјален шприц за туберкулин и посебен шприц за вакцинирање.

Член 60

Приборот за вршење имунизација, по правило, се стерилизира во здравствената организација на здружен труд и стерилен се носи на местото каде што се врши имунизацијата.

Сиот употребен прибор за вршење имунизација мора веднаш по употребата добро да се измие со текушта вода, а потоа да се стерилизира со сува стерилизација или со варење најмалку 20 минути од почетокот на вриењето.

Шприцот мора да се стерилизира по секое празнење.

Член 61

Имунизација против жолта треска и беснило можат да вршат само здравствените организации на здружен труд што за вршење на имунизација против тие болести ќе ги овласти надлежниот републички, односно покраински орган.

Органот од став 1 на овој член е должен за издадените овластувања за вршење имунизација да го известува Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Член 62

На лицата кои поради патување во определени земји подлежат на задолжителна имунизација против големи сипаници, колера и жолта треска, здравствената организација на здружен труд што ја извршила имунизацијата е должна да им издаде уверение за тоа на образецот пропишан со Меѓународниот здравствен правилник.

На барање од други лица кои подлежат на задолжителна имунизација против некоја од определените заразни болести или на барање од нивните законски застапници, лекарот што извршил имунизација на тие лица е должен да им издаде потврда за тоа.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 63**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75).

Член 64

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-4104/1

21 декември 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеновски, с. р.

121.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за матичната евиденција за осигурениците и за уживателите на права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), по прибавеното мислење од Сојузниот завод за статистика и од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ БРОЈ

I. Општи одредби

1. Со ова упатство се пропишуваат единствениите методолошки принципи (обележја, дефиниции, класификации и сл.) за водење на матичната евиденција за осигурениците и уживателите на права од пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: матичната евиденција) и единствен начин за утврдување на контролниот број.

2. Обележјата чија дефиниција не е пропишана со ова упатство се употребуваат во значењата

определени со прописите за евиденциите во областа на трудот, со прописите за пензиското и инвалидското осигурување или со други прописи.

II. Обележја, дефиниции и класификации

3. Под матичен број на граѓаните се подразбира бројот определен и утврден на начинот пропишан со Законот за воведување на единствен матичен број на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

4. Податоците за занимањето, школската подготовка, стручното образование и стручната подготовка за вршење на определени работи, односно работни задачи, се внесуваат во матичната евиденција според одредбата на Уптаството за методолошките принципи за водење на евиденциите во областа на трудот и за средствата, начинот и роковите за доставување на пријави и извештаи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/77).

5. При внесувањето на податоците за основот на осигурувањето во матичната евиденција, се запишуваат:

1) работниот однос — за работниците што работат најмалку со половина од полното работно време, како и за инвалидите на трудот и воените инвалиди, ако тие се вработени според преостанатата работна способност;

2) основот изедначен со работниот однос — за членовите на претставничките тела и нивните органи на постојани должности и за избраните лица на постојани должности во општествени организации, здружени организации, комори и сл., ако тоа им е единствено или главно занимање и ако примаат постојана месечна награда за својата работа, како и за членовите на занаетчиски задруги и членовите на рибарски задруги на кои стопанската работа во задругата им е единствено или главно занимање;

3) работниот однос во странство — за државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во работен однос во странство, ако за тоа време не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурувањето.

При внесувањето на податоците за основот на осигурувањето во матичната евиденција, се запишува и основот на осигурувањето, според кој лицето е осигурено според републички односно покраински пропис.

6. При внесувањето на податоци за учесниците на Народноослободителната војна (во натамошниот текст: борци на НОВ) се применува следната класификација, зависно од денот на стапувањето во Народноослободителната борба односно од денот на почетокот на активната и организирана работа за Народноослободителната борба:

1) борец на НОВ од 1941 година — носител на „Партизанската споменица 1941“;

2) борец на НОВ од 1941 година — не е носител на „Партизанска споменица 1941“;

3) борец на НОВ од 1942 година;

4) борец на НОВ од 1943 година пред 9 септември 1943 година;

5) борец на НОВ од 1943 година од 9 септември 1943 година;

6) борец на НОВ од 1943 година пред 14 октомври 1943 година;

7) борец на НОВ од 1943 година од 14 октомври 1943 година;

8) борец на НОВ од 1944 година;

9) борец на НОВ од 1945 година;

10) борец на НОВ — одликуван со Орден на народен херој.

7. При внесувањето на податоци за учесниците на Народноослободителното движење на Грција, се применува класификацијата од точка 6 на ова упатство, зависно од датумот на стапувањето во тоа движење.

8. Како податок за воен заробенник со право на зголемување на пензијата од 30%, во матичната евиденција се запишува осигуреникот на кога тоа право му е признато според член 40 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 18/76, 58/76 и 22/78) — (во натамошниот текст: Закон за основните права).

9. Како податок за телесно оштетување од најмалку 70%, во матичната евиденција се запишува телесно оштетување утврдено најмалку во таа височина врз основа на прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

10. Како податок за воен инвалид, во матичната евиденција се запишува осигуреникот на кога својството на воен инвалид (воен или мирновремен) му е признато врз основа на прописите за воените инвалиди.

За осигуреник, за кого во матичната евиденција е внесен податок дека е воен инвалид, се запишува и податокот за групата на инвалидитетот во која е распореден.

11. Како податок за цивилна жртва на војната со телесно оштетување од најмалку 70%, во матичната евиденција се запишува осигуреникот на кого својството на цивилна жртва на војната му е признато врз основа на прописите за заштита на цивилните инвалиди од војната.

12. Како датум за стекнување својство на осигуреник, во матичната евиденција се запишува денот, месецот и годината кога почнало пензиското и инвалидското осигурување.

13. Како податок за работите, односно работните задачи што ги врши осигуреникот, а на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во матичната евиденција се запишуваат работите односно работните задачи за кои со закон односно со самоуправен општ акт на самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: заедница) е утврдено дека спаѓаат во работи односно работни задачи на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење.

При внесувањето на податоците за работите, односно работните задачи што ги врши осигуреникот, а на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во матичната евиденција се запишуваат називот на работите односно на работните задачи и степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето.

14. При внесувањето на податоци за пензискиот стаж, во матичната евиденција се запишуваат времето што според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се засметува за стекнување на права од пензиското и инвалидското осигурување, односно за определување на височината на тие права, односно податоци за стажот на осигурување кој се смета со ефективно траење, за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење и за посебен стаж.

15. Како податоци за стажот на осигурување кој се смета со ефективно траење, во матичната евиденција се внесуваат:

1) периодите на времето што во стажот на осигурување се сметаат со ефективно траење врз основа на чл. 49 до 55 од Законот за основните права;

2) периодите на времето што во стажот на осигурување се сметаат со ефективно траење врз основа на републичките, односно покраинските прописи за пензиското и инвалидското осигурување;

3) периодите на времето навршени до 31 декември 1972 година, кои според прописите што важеле до тој ден се сметаат во стажот на осигурување со ефективно траење.

При внесувањето на податоци за стажот на осигурување кој се смета со ефективно траење, во матичната евиденција се запишуваат бројот на годините, месеците и деновите на остварениот стаж.

16. Како податоци за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење, во матичната евиденција се внесуваат:

1) периодите на времето што во стажот на осигурување се сметаат со зголемено траење врз основа на чл. 58 и 59 од Законот за основните права;

2) периодите на времето поминати на работи односно работни задачи што со самоуправните општи акти на заедницата се утврдени како работи односно работни задачи на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење;

3) периодите на времето навршени до 31 декември 1972 година, кои според прописите што важеле до тој ден се сметаат во стажот на осигурување со зголемено траење.

При внесувањето на податоците за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење, во матичната евиденција, покрај бројот на годините, месеците и деновите на остварениот стаж, се запишуваат и називот на работите односно работните задачи што ги вршел осигуреникот, а на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење и степенот на зголемувањето на стажот.

17. Како податоци за посебен стаж, во матичната евиденција се внесуваат периодите на времето кои, врз основа на прописите за пензиското и инвалидското осигурување, се сметаат во посебен стаж.

При внесувањето на податоци за посебен стаж, во матичната евиденција се запишуваат бројот на годините, месеците и деновите на остварениот посебен стаж.

18. Како број на часови поминати на работа во изминатата календарска година, во матичната евиденција се внесуваат часовите на работа поведени во евиденцијата во областа на трудот на начинот предвиден со Законот за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

19. При внесувањето на податоци за личниот доход на работниците кој служи за утврдување на пензискиот основ, остварен во изминатата календарска година, во матичната евиденција се запишуваат податоци за личниот доход кој според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се зема за утврдување на пензискиот основ и кој е утврден на начинот определен со тие прописи.

20. Како податок за уживател на пензија, во матичната евиденција се запишува лицето што остварило пензија според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, како и лицето што остварило пензија врз основа на меѓународна спогодба.

21. Како назив и седиште на обврзникот за уплатување на придонес, во матичната евиденција се запишуваат фирмата, односно називот и седиштето на обврзникот за уплатување на придонесот запишан во судскиот регистар.

22. Како шифра на дејноста во матичната евиденција се запишуваат:

1) шифрата на дејноста за чие распоредување известување издал надлежниот статистички орган — за организациите и заедниците кои се водат во единствениот регистар на статистичките органи;

2) шифрата на дејноста утврдена согласно со одредбите на Уредбата за распоредување на органи-

зациите и заедниците според Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76, 10/77 и 14/78) и одредбите на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76, 61/77 и 5/78) — за организациите и заедниците кои не се водат во единствениот регистар на статистичките органи и за работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните, односно кои самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност.

23. Како датум на престанување на својството на осигуреник, во матичната евиденција се запишуваат денот, месецот и годината кога престанало пензиското и инвалидското осигурување.

24. При внесувањето во матичната евиденција податоци за видот на пензијата, се применува следната класификација:

- 1) старосна пензија,
- 2) инвалидска пензија,
- 3) семејна пензија,
- 4) исклучителна пензија.

При внесувањето на податоците за видот на пензијата остварена по основ на меѓународна спогодба, во матичната евиденција се запишуваат:

1) самостојна пензија — за пензијата што е остварена исклучително според пензискиот стаж наполнет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) срезмерен дел на пензијата — за делот на пензијата стекната и според стажот наполнет во земјата договорничка, определен според стажот наполнет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

25. Како податок за правниот основ што служел за утврдување на пензијата, во матичната евиденција се запишуваат прописите врз основа на кои е признаено правото на пензија.

26. Како податок за намалување, односно зголемување на пензијата, во матичната евиденција се запишува намалувањето, односно зголемувањето на пензијата кое во текот на уживањето на пензијата се врши врз основа на прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

27. Како датум на стекнување право на пензија, во матичната евиденција се запишува датумот кој со правносилен акт е утврден како датум на стекнување на правото на пензија.

28. Како датум од кога се исплатува пензијата, во матичната евиденција се запишува датумот кога започнала исплатата на пензијата.

29. Како датум на престанување на правото на пензија во матичната евиденција се запишува датумот кога престаноло правото на пензија.

30. При внесувањето на податоци за причината на инвалидност, во матичната евиденција се запишуваат:

- 1) несреќа при работата — за инвалидност која настанала како последица на несреќа при работа;
- 2) професионална болест — за инвалидност која настанала како последица на професионална болест;
- 3) болест — инвалидност која настанала како последица на болест;
- 4) повреда вон од работата — за инвалидност која настанала како последица на повреда вон од работата;
- 5) инвалидност настаната поради повеќе причини — за инвалидност која настанала како последица на повеќе причини наведени под 1 до 4 на оваа точка.

31. Како податок за категоријата на инвалидност, во матичната евиденција се запишува категоријата во која осигуреникот односно инвалидот на трудот е распореден според преостанатата работна способност.

32. Како податок за дијагнозата, во матичната евиденција се запишува медицинскиот назив на болеста или повредата што довела до загуба или намалување на работната способност на осигуреникот, односно до настанувањето на телесното оштетување.

За пишувањето на податоците за дијагнозата се врши според Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смртта (IX ревизија).

33. Како податок за пензискиот основ, во матичната евиденција се запишува износот од кој е определена пензијата.

34. Како податок за износот на пензијата, во матичната евиденција се запишува износот на пензијата утврден според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

35. При внесувањето на податоци за сродството со умрен осигуреник, односно уживател на пензија, од кое се изведува правото на семејна пензија во матичната евиденција се запишуваат:

1) брачен другар — за брачниот другар, како и за разведениот брачен другар чиј брак е разведен без негова вина ако со судска одлука му е утврдено право на издржување;

2) дете — за дете родено во брак или вон брак или усвоено, за пасинок кога осигуреник, односно уживателот на пензија го издржува, за внуциња без родители што осигуреникот односно уживателот на пензија ги издржувал;

3) родител — за татко, мајка, очув, маштеа и усвоител, што осигуреникот односно уживателот на пензија ги издржувал.

36. Внесувањето на податоци за причината на телесното оштетување во матичната евиденција се врши на начинот определен во точка 30 од ова упатство.

37. Како податок за степенот на телесното оштетување, во матичната евиденција се запишува процентот на телесното оштетување утврден во Листата на телесните оштетувања, односно степенот на телесното оштетување утврден според процентот на тоа оштетување.

38. Како податок за износот на паричниот надомест за телесно оштетување, во матичната евиденција се запишува износот на паричниот надомест утврден според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

39. Како податок за датумот на стекнување на правото на паричен надомест за телесно оштетување, во матичната евиденција се запишува датумот што со правносилен акт е утврден како датум на стекнување на правото на паричен надомест.

III. Начин на утврдување на контролниот број

40. Контролниот број на регистарскиот број на обврзникот на уплатата на придонесот се определува според модулот 10 на следниот начин:

1) првата, третата, петтата, седмата и деветтата цифра (сметана од десната страна) се множат со бројот 2;

2) втората, четвртата, шестата и осмата цифра се множат со бројот 1;

3) добиените парцијални производи се собираат (ако некој од овие производи е двоцифрен, двете цифри ќе се посматраат како самостојни броеви, па ќе се соберат како такви, на пример за парцијалниот производ $2 \times 8 = 16$ не се зема вредноста 16 туку вредноста $1 + 6 = 7$);

4) на така формиранiot збир му се остава само последната цифра, цифрата единица (на пример: ако добиениот збир изнесува 37 се зема само цифрата 7);

5) комплементот на оваа цифра единица до бројот 10 претставува контролен број (за претходниот случај би бил $10 - 7 = 3$).

IV. Преодни и завршни одредби

41. Како личен број на осигуреникот, во матичната евиденција се внесува бројот определен од заедницата за потребите на водењето на матичната евиденција и обработката на податоците внесени во таа евиденција.

42. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4154
21 декември 1979 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Мила Ѓорѓиќ, с. р.

122.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 8 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79 и 66/79) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 19,6‰“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 19‰“.

Досегашниот став 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Досегашниот став 4, кој станува став 3, се менува и гласи:

„По исклучок, во пресметката на задолжителната резерва со состојбата на средствата на 31 јануари 1980 година, на средствата од одредбата под 1 став 1 од оваа точка банките ќе применат стапка од 18‰.“

2. Намалување на стапката на задолжителната резерва за 0,6 процентни поени на средствата од точка 2 став 1 одредба под 1 се врши заради поддршка на банките за спроведување на Самоуправната спогодба на банките за начинот на обезбедување средства за кредитирање на стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за трајни обртни средства, во смисла на точка 8 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година.

3. Прва пресметка на задолжителната резерва според оваа одлука банките ќе извршат според состојбата на средствата на 31 јануари 1980 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 8
11 февруари 1980 година
Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Ѓорѓев, с. р.

123.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), со потврда од сојузниот секретар за народна одбрана. Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

СТАТУТ

НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредуваат: начинот на формирањето, правата и должностите на Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Заедницата на домувањето на ЈНА); правата и должностите на органите на тоа собрание; условите и начинот на формирањето на гарнизонските собранија и на меѓугарнизонските собранија (нивната организација и извршниот орган на управувањето, правата и должностите на тие собранија и на нивните извршни органи во утврдувањето на програмата за станбената изградба и во управувањето со Станбениот фонд на ЈНА); правата и обврските на станарите во управувањето со станбената зграда, односот на органите на Заедницата на домувањето на ЈНА и на стручната служба, како и другите прашања од значење за дејноста на Заедницата на домувањето на ЈНА, и се утврдуваат поблиските услови за здружување на средствата на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници со средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 2

Заедницата на домувањето на ЈНА е единствена интересна заедница од посебен општествен интерес, што ја сочинуваат лица кои според законот со кој се уредува воената служба имаат својство на активни воени лица (во натамошниот текст: активни во-

ени лица), лица кои според тој закон имаат својство на граѓански лица на служба во ЈНА (во натамошниот текст: граѓански лица на служба во ЈНА), лица што користат станбени згради и станови по основ на минат труд во служба во ЈНА и други лица што користат станбени згради и станови од Станбениот фонд на ЈНА (во натамошниот текст: станари).

Член 3

Заедницата на домувањето на ЈНА има својство на општествено правно лице.

Седиштето на Заедницата на домувањето на ЈНА е во Белград.

Заедницата на домувањето на ЈНА има печат и штембил.

Печатот е во тркалезен облик и околу внатрешната страна на кругот на сите јазици на народите на Југославија се запишани зборовите: „Заедница на домувањето на ЈНА“, а во средината на кругот е запишан зборот: „Белград“.

Штембилот е во правоаголен облик, со текстот што го има печатот од став 4 на овој член.

Печатот и штембилот ги чува претседавачот на Претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или лицето што тој ќе го овласти.

Член 4

Заедницата на домувањето на ЈНА се запишува во регистарот кај надлежниот суд, во согласност со Законот.

II. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО НА ЈНА

Член 5

Во Заедницата на домувањето на ЈНА на лицата од член 2 на овој статут им се обезбедуваат и уредуваат правата и обврските од заеднички интерес во областа на домувањето.

Член 6

Лицата од член 2 на овој статут, во согласност со Уставот, со законот и со овој статут ги остваруваат правата на управувањето и другите права во Заедницата на домувањето на ЈНА на собир на станарите на станбената зграда, на куќниот совет, во делегацијата на единицата на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст: единица на домувањето), преку делегатите на гарнизонското собрание, на меѓугарнизонското собрание и на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 7

Станарите ги остваруваат правата и обврските од член 6 на овој статут, и тоа во:

1) управувањето со станбената зграда;
2) утврдувањето на заедничките интереси и во солидарното задоволување на заедничките потреби во станбената зграда, во единицата на домувањето и во месната заедница, како и во целокупниот Станбен фонд на ЈНА на одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА;

3) утврдувањето на станбената политика и во остварувањето влијание врз нејзиното спроведување;

4) утврдувањето на политиката на станарината и во рационалното и наменско користење на становите;

5) давањето предлози во врска со утврдувањето на програмата за станбена изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили.

Станарите остваруваат и други права и обврски на станарите во управувањето со станбените згради од Станбениот фонд на ЈНА утврдени со овој статут и со друг општ акт на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

1. Собир на станарите

Член 8

Станбената зграда на Станбениот фонд на ЈНА има својство на правно лице во поглед на правата и обврските, што ѝ припаѓаат врз основа на законот и други прописи.

По исклучок од став 1 на овој член, две или повеќе станбени згради чии станари претставуваат еден собир на станари, имаат својство на правно лице.

Член 9

Непосредно одлучување во станбената зграда станарите остваруваат на собирот на станарите.

Член 10

Како станари, во смисла на овој статут, се сметаат носителите на станарско право и полнолетните членови на нивните домаќинства коишто живеат заедно со нив, потстанарите и закупците на станови со слободно договорена станарина и полнолетните членови на нивните домаќинства кои живеат заедно со нив.

Член 11

Собирот на станарите на станбената зграда го сочинуваат сите станари на една станбена зграда, или на повеќе станбени згради што имаат својство на правно лице.

Член 12

Соборот на станарите избира претседател и заменик-претседател на собирот на станарите, за мандатен период од две години. Ако собирот на станарите одлучи претседател, односно заменик-претседател на куќниот совет може да биде и претседателот, односно заменик-претседателот на собирот на станарите.

Собирот на станарите работи во седници, а седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на собирот на станарите.

Начинот на одлучувањето на собирот на станарите, како и правата и должностите на претседателот и на заменик-претседателот, се остваруваат во согласност со важечките прописи.

Член 13

Собирот на станарите во станбената зграда има право и должност:

1) да одлучува за користењето на делот на средствата од станарината што ѝ припаѓа на станбената зграда за тековно одржување, и е одговорен за наменската употреба на тие средства;

2) да се грижи за тековното одржување на станбената зграда и за таа цел може да се спогодува со други соодветни институции заради утврдување на програмата за тековно одржување на станбената зграда, во согласност со расположивите средства и со мерилата утврдени со овој статут и со други акти на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, и да презема мерки за нејзината реализација;

3) да дава предлози во врска со утврдувањето на програмата за инвестиционо одржување на станбената зграда;

4) да се грижи станбената зграда, становите и заедничките простории во зградата да се одржуваат во исправна состојба;

5) да се грижи за уредувањето и одржувањето на земјиштето и објектите што се користат за потребите на станбената зграда;

6) да се грижи за применувањето на прописите за куќниот ред и на други општи акти на општествено-политичките заедници, ако не се во спротивност со одредбите на овој статут;

7) да презема мерки со цел за одржување во исправна состојба и за наменско користење на заедничките делови, уреди и инсталации во станбената зграда;

8) да одлучува за распоредот на користењето на заедничките простории (сушилници, пералници и др.);

9) да одлучува за распоредот на заедничките трошоци во станбената зграда;

10) да го разгледува извештајот на делегацијата на единицата на домувањето и да се запознава со работата на гарнизонското собрание, на меѓугарнизонското собрание и на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

11) да поведува иницијатива и да дава свои мислења и предлози за решавање на прашањата од заеднички интерес за сите станари во единицата на домувањето, месната заедница и гарнизонот;

12) да спроведува јавна дискусија по актите што ќе ги определат гарнизонското собрание и меѓугарнизонското собрание или Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

13) да спроведува одлуки и мерки во областа на општонародната одбрана и на општествената самозаштита;

14) да гиши и други работи предвидени со закон, со овој статут и со други општи акти на Заедницата на домувањето на ЈНА.

2. Куќен совет

Член 14

Куќниот совет е извршен орган на собирот на станарите и задолжително се избира во станбените згради со повеќе од 10 станови.

Во станбената зграда во која не се избира куќен совет, функцијата на извршниот орган ја вршат претседателот, заменик-претседателот и благајникот на собирот на станарите, што се избираат за мандатен период од две години.

Член 15

Две или повеќе станбени згради од станбениот фонд на ЈНА можат на своите собири на станарите да изберат еден куќен совет, ако со тоа се обезбедува поефикасно управување и одржување на тие згради.

Член 16

Бројот на членовите на куќниот совет се утврдува на собирот на станарите, односно на собирите на станарите.

Куќниот совет има 3 до 15 членови.

Член 17

Членовите на куќниот совет се избираат на две години. На упразнето место на член на куќниот совет се избира нов член.

Куќниот совет има претседател, заменик-претседател и благајник.

Член 18

Куќниот совет ги врши следните работи:

1) се грижи за извршувањето на одлуките и заклучоците на собирот на станарите;

2) поднесува извештај за својата работа до собирот на станарите;

3) одлучува за наменско и рационално користење на паричните средства наменети за тековно одржување на зградата, односно на зградите, и за таа цел води соодветна документација и евиденција;

4) во рамките на своите права и обврски презема потребни мерки и на надлежните органи им

предлага преземање на соодветни мерки заради остварување влијание врз работата на воената установа што врши работи на тековното и инвестиционото одржување на станбената зграда, односно заради остварување влијание врз работата на организацијата на здружен труд што ги врши тие работи;

5) врши контрола над изведувањето на работите врз одржувањето на станбените згради и становите, како и на работите врз подобрувањето на условите на домувањето во станбената зграда и становите.

6) обезбедува водење список на станарите и на други лица што живеат во зградата;

7) учествува во примопредавањето на станот помеѓу поранешниот носител на станарско право и сегашниот;

8) учествува во работата на комисијата за конечен прием на становите и станбената зграда, во поглед на следењето на недостатоците и оштетувањата што се јавуваат во становите, односно во станбената зграда пред истекот на гарантниот рок, како и во работата на таа комисија при приемот на изведените работи врз одржувањето на станбената зграда;

9) ја застапува станбената зграда и склучува правни работи во нејзино име по овластување од собирот на станарите во согласност со важечките прописи;

10) врши и други работи определени со прописите, со општите акти на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА што ќе му ги довери собирот на станарите.

Член 19

Куќниот совет работи во седници.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на куќниот совет.

Начинот на одлучувањето на седниците на куќниот совет, правата и должностите на претседателот, односно на неговиот заменик се остваруваат во согласност со прописите.

3. Единица на Заедницата на домувањето на ЈНА

Член 20

Единицата на Заедницата на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст: единицата на домувањето) е база во која станарите се организираат заради избор на делегација, договарање заради остварување на управувањето и принципите на меѓусебна солидарност и заедност во решавањето на личните и заедничките интереси во одржувањето и модернизацијата на станбениот фонд на ЈНА.

Единицата на домувањето ја сочинуваат сите станари на зградите на станбениот фонд на ЈНА на територијата на месната заедница.

Единицата на домувањето можат да ја сочинуваат и станарите на станбените згради на станбениот фонд на ЈНА од територијата на повеќе месни заедници.

Член 21

Станарите на заедницата на домувањето во рамките на своите права и обврски:

1) избираат делегација;

2) учествуваат во разгледувањето на програмата за работа на гарнизонското собрание, на програмата за инвестиционо одржување на станбените згради и на други објекти што го сочинуваат Станбениот фонд на ЈНА, како и ги разгледува напртите на општите акти на Заедницата на домувањето на ЈНА;

3) даваат предлог за донесување одлука за солидарно користење на средствата на станбените згради на територијата на својата единица на домувањето;

4) преку своите делегации и делегати во гарнизонското собрание, меѓугарнизонското собрание и Собранието на Заедницата на домувањето и во нивните органи обезбедува потребно влијание на станари врз нивната работа и врз работата на стручните служби;

5) вршат други работи и задачи од значење за заштитата и правилното одржување на станбените згради и становите.

4. Делегација на единицата на домувањето на Заедницата на домувањето на ЈНА и делегати

Член 22

Станарите на единицата на домувањето избираат делегација.

Делегација на единицата на домувањето може да има од 9 до 39 членови.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако во единицата има помалку од 30 станари, сите станари вршат функција на делегација.

Бројот на членовите на делегација го определува гарнизонското собрание.

Член 23

Изборите за делегати и делегации на единицата на домувањето се вршат според правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на односната територија.

Одлука за распишување на избори донесува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 24

Делегацијата на единицата на домувањето

1) ги избира и отповикува делегатите за гарнизонското собрание;

2) ги разгледува извештаите за работата на гарнизонското собрание;

3) ги утврдува ставовите за работата на делегатите во согласност со програмите за работите на гарнизонското собрание;

4) ги известува станарите на зградите на единиците на домувањето за својата работа и за работата на делегатите во гарнизонското собрание, во меѓугарнизонското собрание и во Собранието на Заедницата за домувањето на ЈНА.

5) остварува соработка со други делегации и органи и организации во рамките на месната заедница;

6) врши и други работи предвидени со закон и со овој статут.

Член 25

Делегацијата на единицата избира претседавач и зачечик-претседавач на делегацијата.

Мандатот на претседавачот и на замешник-претседавачот на делегацијата трае една година.

Член 26

Делегацијата на единицата на домувањето работи во седници.

Делегацијата на единицата на домувањето донесува деловник за својата работа.

Член 27

Како делегат, во смисла на одредбите на овој статут, се смета лицето избрано во делегација на единицата на домувањето, во делегација на воени единици и воени установи, делегирано во гарнизонско, меѓугарнизонско собрание и во Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 28

Мандатот на делегацијата и на делегатите трае четири години.

Пред истекот на рокот од став 1 на овој член, на делегатот му престанува мандатот со престанокот на својството на станар во Станбениот фонд на ЈНА и со преселување од подрачјето на изборната единица, ако е избран од станарите — со престанокот на својството на активно воено лице односно граѓанско лице на служба во ЈНА, или со преместување, ако е избран од активни воени лица и граѓански лица на служба во ЈНА, со отповик, односно оставка.

Делегатот може да биде отповикан пред истекот на мандатот ако не ги извршува должностите пропишани со закон и со овој статут.

Член 29

Изборот и отповикот на делегати се врши според постапката и на начинот утврден со овој статут.

Предлог за отповик на делегат може да поднесе собранието во кое е делегиран, делегацијата чиј е делегат, или единицата на домувањето што ја формира делегацијата, чиј е член делегатот што би требало да се отповика.

Одлука за отповик донесува собранието што го делегирало односно делегацијата чиј е член, а во случај на отповикување на член на делегацијата, одлучуваат станарите што го избрале.

Ако на делегатот му престане мандатот во собранието во кое е делегиран, собранието што го делегирало делегира друг делегат, а во случај на престанок на мандатот на член на делегацијата, се спроведуваат дополнителни избори.

Дополнителни избори, односно делегирање се спроведува според постапката предвидена за редовни избори, односно за делегирање.

Член 30

Делегатот на гарнизонското собрание, на меѓугарнизонското собрание, односно на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ги има следните права и должности:

1) да учествува во работата на собранието чиј е делегат, на извршниот одбор и на комисијата во која е избран;

2) да учествува во работата на телата на Заедницата на домувањето на ЈНА во одлучувањето за прашањата што се на дневен ред на тие тела;

3) да избира и да биде избран во сите органи на собранието во кое е делегиран;

4) да го запознава собранието чиј е делегат со проблемите што се јазуваат во врска со изградбата и управувањето со Станбениот фонд на ЈНА;

5) да ги запознава станарите, делегацијата на единицата на домувањето и собранието што го делегирале со прашањата што се ставени на дневен ред на собранијата и на нивните тела, и со донесените одлуки;

6) да го известува собранието чиј е делегат, за предлозите и забелешките на станарите;

7) да ги извршува задачите што ќе му ги довери собранието чиј е делегат, односно што ќе му ги довери органот на собранието чиј е член.

Член 31

Делегатот во својата работа постапува според насоките на делегацијата на единицата на домувањето, односно на гарнизонското собрание или на меѓугарнизонското собрание што го делегирало и за својата работа одговара пред таа делегација, односно пред тоа собрание чиј е член.

Делегатот во заземањето на став ги уважува и интересите на другите делови на Заедницата на домувањето на ЈНА како и пошироките општествени интереси.

Член 32

За спреченоста да присуствува на седница на собранието во кое е делегиран, на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или на комисијата во која е избран, делегатот е должен навремено да го извести претседавачот на собранието, претседателот на Извршниот одбор, односно претседателот на комисијата.

Член 33

Делегатите и другите лица што учествуваат во работата на собранието, на Извршниот одбор, на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА на Одборот на внатрешна контрола и на комисиите имаат право на патни, превозни и други трошоци.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ја утврдува височината на надоместот на трошоците од став 1 на овој член и условите за остварување на тој надомест.

5. Гарнизонско собрание

Член 34

Гарнизонското собрание е орган на Заедницата на домувањето на ЈНА, а се формира во местото во кое постојат најмалку две единици на домувањето и една или повеќе воени единици и воени установи.

Гарнизонското собрание го сочинуваат 20 до 60 делегати, а само по исклучок поголем број.

Од вкупниот број делегати, гарнизонското собрание го сочинуваат: две третини од делегатите делегираани од делегациите на единиците на домувањето и една третина од делегатите делегираани од делегациите на воените единици и воените установи.

Бројот на делегатите што ги делегираат делегациите на единиците на домувањето го утврдува гарнизонското собрание.

Член 35

Седиштето на гарнизонското собрание и неговата територија како и бројот на делегатите што ги делегираат делегациите на единиците на домувањето на делегациите на воените единици и установи и бројот на неговите делегати, го определува надлежното меѓугарнизонско собрание.

Член 36

Гарнизонското собрание ги врши следните работи:

1) ги избира и отповикува делегатите за меѓугарнизонското собрание, односно предлага делегати за Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и член на Одборот за внатрешна контрола;

2) ги утврдува ставовите за битните прашања за работата на делегатите во меѓугарнизонското собрание;

3) ги определува зградите и го утврдува бројот на станарите, како и територијата што претставува единица на домувањето;

4) ги разгледува прашањата во врска со донесувањето на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на важните општи акти и зазема став за тие прашања;

5) ги донесува плановите за инвестиционо одржување во рамките на расположивите средства утврдени со основите на плановите на меѓугарнизонското собрание и се грижи за нивното извршување;

6) ги разгледува прашањата врсани за управувањето со Станбениот фонд на ЈНА, соработува со надлежните команди и организации во гарнизонот во поглед на унапредувањето на одржувањето и управувањето со станбениот фонд;

7) ѝ дава предлози на командата на гарнизонот во поглед на изборот на локацијата за станбена изградба и за унапредување на изградбата на становите како и за подобрување на условите на домувањето;

8) ги спроведува одлуките на меѓугарнизонското собрание во врска со управувањето и одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА;

9) соработува со делегациите на единиците на домувањето, во изнаоѓање најдобри начин за вршење на нивните функции и им помага во тоа;

10) соработува со собранијата на самоуправниот интересни заедници на домувањето и со други органи и организации за прашањата од заеднички интерес.

Член 37

Гарнизонското собрание избира претседателство, кое раководи со работата на собранието.

Претседателството има пет членови.

Претседателството избира претседавач за мандатен период од една година, кој раководи со работата на претседателството.

Претседателството на гарнизонското собрание ги подготвува седниците на гарнизонското собрание, ги спроведува заклучоците на гарнизонското собрание и врши други работи што ќе ги определи гарнизонското собрание, а за својата работа е одговорно пред тоа собрание.

Работата на гарнизонското собрание и на неговото претседателство се уредува со деловник.

Член 38

Гарнизонското собрание може да формира постојани комисии, и тоа:

- 1) Комисија за избори и именувања;
- 2) Комисија за претставки и поплаки;
- 3) Комисија за статут и за нормативна дејност;
- 4) Комисија за планирање, изградба и одржување на станбените згради и станови и за подобрување и условите за домувањето;
- 5) Комисија за општонационална одбрана и општествена самозаштита.

Комисијата се состои од три до пет членови.

Задачите на комисијата и бројот на членовите ги определува гарнизонското собрание.

Гарнизонското собрание ги именува членовите на комисијата, претседателот и заменик-претседателот на комисијата.

Претседателот и заменик-претседателот на комисијата, се именуваат од делегатите на гарнизонското собрание, а другите членови на комисијата можат да бидат и лица од член 2 на овој статут.

Комисијата за својата работа одговара пред гарнизонското собрание.

6. Меѓугарнизонско собрание

Член 39

Меѓугарнизонското собрание е орган на Заедницата на домувањето на ЈНА, а се формира на определена територија, и тоа:

— со седиште во Белград, под називот Меѓугарнизонското собрание Белград-1 и ја опфаќа територијата на белградската армска област, освен град Белград;

— со седиште во Белград, под називот Меѓугарнизонско собрание Белград-2 и ја опфаќа територијата на Белград без приградските општини;

— со седиште во Ниш, под називот Меѓугарнизонско собрание Ниш;

— со седиште во Скопје, под називот Меѓугарнизонско собрание Скопје;

— со седиште во Загреб, под називот Меѓугарнизонско собрание Загреб;

— со седиште во Сараево, под називот Меѓугарнизонско собрание Сараево;

— со седиште во Љубљана, под називот Меѓугарнизонско собрание Љубљана;

— со седиште во Сплит, под називот Меѓугарнизонско собрание Сплит, и

— со седиште во Титоград, под називот Меѓугарнизонско собрание Титоград.

Член 40

Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат делегатите што ги избале и делегирале гарнизонските собранија, со тоа што една третина од делегатите сочинуваат делегати на воените единици и воените установи.

Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат од 20 до 60 делегати, зависно од бројот на гарнизонските собранија што ги избираат и делегираат и од бројот на делегатите во тие собранија.

Бројот на делегатите во меѓугарнизонските собранија и критериумите за нивен избор ги утврдува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 41

Меѓугарнизонското собрание ги врши следните работи:

1) одлучува за бројот на делегатите во гарнизонските собранија на своето подрачје, сразмерно на бројот на единиците на домувањето, на воените единици односно воените установи;

2) избира од своите редови делегати за Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, според критериумите што ќе ги утврди Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, со тоа што две третини од вкупниот број на избраните делегати сочинуваат делегатите избрани од делегациите на единиците на домувањето и една третина делегатите избрани од делегациите на воените единици и воените установи;

3) предлага членови на Одборот за внатрешна контрола на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

4) го отповикува делегатот што го избрало во Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и предлага отповикување на член на Одборот за внатрешна контрола;

5) донесува деловник за својата работа;

6) ја утврдува својата програма и план за работа;

7) ги утврдува ставовите за битните прашања за работата на делегатите во Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

8) предлага свикнување на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

9) ги разгледува прашањата во врска со донесувањето на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на општите акти и дава свое мислење и предлози за нив;

10) ги разгледува и утврдува основите на плановите за инвестиционо одржување на Станбениот фонд на ЈНА на своето подрачје;

11) разгледува прашања врзани за управувањето и одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА на своето подрачје, соработува со надлежните органи и организации од територијата на командата, во чие седиште е формирана, во врска со унапредувањето на управувањето со Станбениот фонд на ЈНА и со неговото одржување и подобрување на условите за домување;

12) соработува со командата на армијата, со командата на военпоморската област, на военото подрачје Титоград односно со командата на одбраната на град Белград во чие седиште е формирана, во врска со изборот и локацијата за изградба на станови и со други прашања од интерес за станбената изградба и за модернизација на Станбениот фонд на ЈНА;

13) врши и други работи, што со посебан акт ќе му ги стави во надлежност Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 42

Меѓугарнизонското собрание работи во седници.

Меѓугарнизонското собрание работи полноправно ако на седницата се присутни повеќе од половина на неговите членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 43

Меѓугарнизонското собрание избира претседателство кое раководи со работата на Собранието.

Претседателството на меѓугарнизонското собрание брои пет до десет членови.

Бројот на членовите на претседателството го утврдува меѓугарнизонското собрание.

Претседателството избира претседавач за мандатен период од една година.

Претседавачот раководи со работата на претседателството.

Претседателството на меѓугарнизонското собрание ги подготвува седниците на меѓугарнизонското собрание, ги спроведува заклучоците на меѓугарнизонското собрание и врши други работи што ќе му определи меѓугарнизонското собрание, а за својата работа е одговорно пред Собранието.

Член 44

Меѓугарнизонското собрание формира постојани комисии, и тоа:

1) Комисија за избор и именување;

2) Комисија за претставки и поплаки;

3) Комисија за статут и за нормативна дејност;

4) Комисија за изградба и одржување на станбените згради и станови и за подобрување на условите за домување;

5) Комисија за планирање;

6) Комисија за општонационална одбрана и општествена самозаштита.

Комисијата се состои од три до пет членови.

Задачата на комисијата и бројот на членовите ги определува меѓугарнизонското собрание.

Меѓугарнизонското собрание ги именува членовите на комисијата, претседателот и заменик-претседателот на комисијата.

Претседателот и заменик-претседателот на комисијата се именуваат од делегатите на меѓугарнизонското собрание, а другите членови на комисијата можат да бидат и лицата од член 2 на овој статут.

Комисијата за својата работа одговара пред меѓугарнизонското собрание.

7. Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА**Член 45**

Највисок орган на управувањето во Заедницата на домувањето на ЈНА е Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА ги врши следните работи:

1) донесува статут на Заедницата на домувањето на ЈНА, деловник за својата работа, други општи акти на Заедницата на домувањето на ЈНА и програма за работата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

2) ги утврдува основите и мерилата за определување на станарината и закупнината за деловните простории и гаражите и го уредува наплатувањето на станарината и закупнината;

3) одлучува за распределбата на средствата од станарината и закупнината на фондови;

4) одлучува за средствата со кои располага Заедницата на домувањето на ЈНА, за здружувањето со други интересни заедници, заради извршување на определена работа, и за соработката со други интересни заедници;

5) ги утврдува условите за надомест на дел од станарината на одделни категории станари и постапката за остварување на тој надомест;

6) ја утврдува пресметката на приходите и расходите на Заедницата на домувањето на ЈНА;

7) ги утврдува и спроведува програмите за тековно и инвестиционото одржување на станбените згради и станови;

8) ги утврдува и спроведува програмите за подобрување на условите на домувањето во станбените од Станбениот фонд на ЈНА, кога нивното спроведување се обезбедува од средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА или од средствата што ѝ се ставени на располагање на Заедницата за тие цели;

9) ја утврдува деловната политика на Заедницата на домувањето на ЈНА, поблиските услови според кои се врши договарање за вршење на работи за сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА, од страна на воените установи за одржување и модернизација на Станбениот фонд на ЈНА или од страна на специјализираните организации на здружен труд, нормативите за инвестиционо и тековно одржување, средносрочните и годишните програми за одржување на станбените згради и станови од Станбениот фонд на ЈНА и за подобрување на условите за домување;

10) го уредува тековното и инвестиционото одржување на станбените згради и станови, ја определува височината на средствата што се издвојуваат за тие потреби и го определува делот од станарината што ѝ останува на станбената зграда;

11) дава предлози во врска со утврдувањето на програмите на станбената изградба за потребите на лицата на служба во вооружените сили;

12) дава предлози за изработка на програми, за подобрување на условите за домување во постојните станбени згради, кога програмата ја составува Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

13) предлага услови за давање заем на лица на служба во вооружените сили за купување на стан или семејна станбена зграда, односно за изградба на стан или семејна станбена зграда;

14) предлага донесување на прописи од станбената област, донесување на прописи за условите на изградбата и за условите и критериумите за давање на користење службени станови;

15) дава предлози во врска со прописот за давање на користење станови од Станбениот фонд на ЈНА;

16) ги разгледува програмата и планот за работата, како и годишниот извештај за работата на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА;

17) ја усвојува завршната сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА;

18) организира и обезбедува соработка со другите интересни заедници, со самоуправните организации на здружен труд и со други самоуправни организации како и со надлежните државни органи;

19) склучува општествени договори и самоуправни спогодби во рамките на работите од делокругот на работата на Заедницата на домувањето на ЈНА;

20) го избира и разрешува претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и членовите на Извршниот одбор;

21) ги избира и отповикува членовите на Одборот за внатрешна контрола;

22) именува претседател и членови на одборите и на комисиите на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

23) врши и други работи предвидени со Законот за Заедницата на домувањето на ЈНА и со други општи акти.

Основите и мерилата за определување на станарината и закупината од точка 2 став 1 на овој член, и одлучувањето за распределбата на средствата од станарината и закупнината на фондовите од точка 3 и пресметката на приходите и расходите од точка 6 став 1 на овој член како и усвојувањето на завршната сметка од точка 17 став 1 на овој член, Заедницата на домувањето на ЈНА ги утврдува во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 46

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА брои 74 делегати.

Во Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, меѓугарнизонските собранија делегираат две третини делегати од станарите и една третина делегати од воените единици и воените установи, а Меѓугарнизонското собрание Титоград, делегира по еден делегат од делегацијата на станарите и еден делегат од делегацијата на воените установи и воените единици.

Вкупниот број што меѓугарнизонските собранија го делегираат изнесува:

— Меѓугарнизонското собрание Белград-2 18 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Белград-1 9 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Загреб 9 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Љубљана 6 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Сплит 9 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Сараево 9 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Ниш 6 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Скопје 6 делегати

— Меѓугарнизонското собрание Титоград 2 делегати

Член 47

Верификација на мандатите на делегатите во Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА врши Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на првата седница.

Извештајот за прегледот на полномоштитата верификационата комисија го поднесува до Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое го потврдува или повиштува мандатот.

Ако не е оспорен ниеден мандат, Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА гласа за извештајот на верификационата комисија во целост, а ако некој мандат е оспорен, најпрвин се гласа во целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој оспорен мандат.

Одредбите на овој член се однесуваат и на постапката за верификација на мандатите на делегатите на гарнизонските и меѓугарнизонските собранија.

Член 48

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА полноправно одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината делегати, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови на присутните делегати, ако со овој статут не е определено поинаку.

На седницата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА се води записник.

Член 49

Изборите за делегати на собранијата на Заедницата на домувањето на ЈНА се распишуваат најдоцна на три месеци пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им истекнува мандатот. Изборите мораат да се извршат до истекот на тој период.

Првата седница на новоизбраното Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА ја свикува претседавачот на претседателството во рок од 30 дена по завршетокот на изборите, но не пред истекот на мандатот на претходното Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА.

8. Органи на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА

Претседателство

Член 50

Со работата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА раководи претседателството на тоа собрание.

Претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА брои 11 членови.

Претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА избира претседавач за мандатен период од една година кој раководи со работата на претседателството.

Член 51

Претседателството го претставува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и ги врши следните работи:

- 1) ги подготвува седниците на собранието и го предлага дневниот ред за седница на собранието;
- 2) ја усогласува работата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на Извршниот одбор;
- 3) остварува соработка со органите на други интересни заедници во работите од заеднички интерес заради унапредување на меѓусебните односи;
- 4) остварува соработка со општествено-политичките заедници и организации и со органите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 5) се грижи за применувањето на статутот и на другите општи акти на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 6) врши и други работи што ќе ги определи Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, а за својата работа му е одговорно на тоа собрание.

Член 52

Претседавачот на претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА од претходното свикување раководи со новоизбраното Собрание на Заедницата на домувањето на ЈНА до изборот на работно претседателство.

Член 53

Претседавачот на претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА во согласност со одлуките на претседателството:

- 1) ја претставува Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 2) ги свикува седниците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 3) претседава на седниците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, според одредбите на деловникот;
- 4) присуствува на седниците на Извршниот одбор и учествува во неговата работа без право на одлучување;
- 5) му предлага на извршниот одбор да расправи одделни прашања од делокругот на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 6) остварува соработка со органите на други интересни заедници и со други органи и организации во работите од заеднички интерес, заради унапредување на меѓусебните односи;
- 7) ги потпишува општите акти и известувања на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 8) врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој статут и со други прописи и општи акти.

Претседавачот за својата работа му е одговорен на претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Извршен одбор

Член 54

Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст. Извршниот одбор) е колегијален извршен орган на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Извршниот одбор има 11 членови, од кои еден член по положба е раководителот на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Членовите на извршниот одбор се избираат на четири години.

Член 55

На првата седница на Извршниот одбор, што ја свикува претседавачот на претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, се избира претседател на извршниот одбор и негов заменик.

Претседателот и заменик — претседателот се избираат на четири години.

Заменик — претседателот на Извршниот одбор го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

Член 56

Извршниот одбор:

- 1) ги извршува одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;
- 2) му поднесува на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА предлог на општи и други акти;
- 3) го разгледува планот и програмата за работата на стручната служба, пресметката на приходите

и расходите, завршната сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА и нацртите на закони и други прописи од станбената област и на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА му дава мислење и предлози по тие акти;

4) предлага свикување на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, по потреба;

5) го известува Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА за одделни прашања, по потреба;

6) ги утврдува предлозите на плановите за употреба на средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА и му ги предлага на Собранието;

7) го утврдува предлогот на одлуката за основите и мерилата за утврдување на височината на станарината и на трошоците што ги плаќаат станарите покрај станарината;

8) соработува со надлежните органи во согласност со законот, во донесувањето на прописи за височината на надоместот што го плаќаат сопствениците на станови како посебни делови од зграда;

9) донесува упатства и други акти за извршување на одлуките на Собранието во согласност со овластувањата добиени од Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

10) донесува своја програма за работата;

11) ја следи, усогласува и насочува работата на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА, остварува соработка со други интересни заедници, самоуправни организации и заедници, државни органи и со научни институции и институти;

12) му поднесува извештај за својата работа на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА;

13) врши и други работи за чие вршење ќе го овласти Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 57

Извршниот одбор одржува седници по потреба, а најмалку еднаш во два месеца.

Седниците на извршниот одбор ги свикува претседателот на одборот.

Претседателот е должен да свика седница на извршниот одбор на барање од најмалку три члена на извршниот одбор, од претседавачот на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА или од раководителот на стручната служба.

Член 58

Извршниот одбор, по потреба, формира работни групи за проучување на одделни прашања од својот делокруг.

Со актот за формирање на работна група, поблиску се уредуваат составот, задачите и начинот на работата на работната група.

Членовите на работната група не мораат да бидат членови на извршниот одбор, но претседателот на работната група мора да биде член на извршниот одбор.

Член 59

Извршниот одбор за својата работа одговара пред Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 60

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА формира постојани комисии, и тоа:

1) Комисија за избор и именување;

2) Комисија за изградба и одржување на станбени згради и станови и за подобрување на условите за домување;

3) Комисија за план и финансии;

4) Комисија за статут и нормативна дејност;

5) Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита;

6) Комисија за претставки и поплаки.

Комисијата се состои од три до седум члена.

Задачите на комисијата и бројот на членовите ги определува Собранието на заедницата.

Собранието на заедницата ги именува членовите на комисијата, претседателот и заменик — претседателот на комисијата.

Претседателот и заменик — претседателот на комисијата се именуват од делегатите на Собранието на Заедницата, а другите членови на комисијата можат да бидат и лицата од член 2 на овој статут.

Комисијата за својата работа одговара пред Собранието на заедницата.

Член 61.

Покрај комисиите од член 60 на овој статут, Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА може да формира и повремени комисии или одбори.

Со актот за формирање на комисиии или одбори се определува и делокругот на работата на комисијата односно одборот и се именуват членовите на овие тела.

Член 62

Комисиите разгледуваат одделни прашања од програмата за работа на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и други прашања кои спаѓаат во нивниот делокруг и за тоа на Собранието на Заедницата му поднесуваат извештај со свое мислење и предлози, а вршат и други работи што ќе ги определи Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Комисиите во вршењето на работите соработуваат со претседателството и со извршниот одбор на Собранието и ја усогласуваат својата работа со работата на тоа претседателство односно тој одбор.

Член 63

Комисиите работат во седници според деловникот на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и за својата работа одговараат пред Собранието на таа заедница.

Со работата на комисијата раководи претседателот, а за време на неговата отсутност или спреченост, заменикот на претседателот.

Член 64

Комисијата за избор и именување има пет членови.

Комисијата за избор и именување разгледува прашања во врска со изборот и именувањето на сите органи на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, му предлага на тоа собрание донесување на општи акти за формирање на одделни собраниски тела и избор на членови на тие тела.

Член 65

Комисијата за изградба и одржување на станбени згради и станови и за подобрување на условите за домување има седум членови.

Комисијата за одржување на станбени згради и станови и за подобрување на условите за домување ја разгледува организацијата на одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА му предлага на Собранието на Заедницата донесување на општи акти во врска со организацијата за одржување и поделба на работите во одржувањето на тој фонд. Ги разгледува условите за домување и му предлага на Собранието на Заедницата донесување на општи акти за преземање мерки за подобрување на условите за домување.

Му предлага на Собранието на Заедницата елементи за давање предлози во врска со утврдувањето на програмата за станбена изградба и подобрување на условите за домување.

Член 66

Комисијата за план и финансии има седум членови.

Комисијата за план и финансии ги разгледува плановите за одржување и подобрување на условите за домување, му предлага на Собранието на Заедницата за домување на ЈНА донесување на одлуки за усвојување на плановите, за распоредот на финансиските средства како и донесување на други акти од областа на финансирањето на дејностите на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 67

Комисијата за статут и нормативна дејност има седум членови.

Комисијата за статут и нормативна дејност ги разгледува предлозите во врска со измените и дополненијата на статутот и на други општи акти, му предлага на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА поведување постапка за измени и дополненија на тие акти и се грижи, покрај другите органи на Заедницата на домувањето на ЈНА; за применувањето на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на другите општи акти.

Член 68

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита има пет членови.

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита ги разгледува прашањата за организирањето и самозаштитата и безбедноста во зградите и Станбениот фонд на ЈНА и му предлага на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, донесување на општи акти во врска со преземањето мерки за заштита на Станбениот фонд на ЈНА.

Член 69

Комисијата за претставки и поплаки има пет членови.

Комисијата за претставки и поплак ги разгледува сите втасани претставки и поплаки добиени од станарите, куќните совети или од други органи.

Одбор за внатрешна контрола

Член 70

Заради обезбедување правилна примена на уставот, законите, овој статут и одлуките на Собранието на Заедницата и нејзините органи како и заради остварување заштита на самоуправните права на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во ЈНА и на станарите на Станбениот фонд на ЈНА се формира Одбор за внатрешна контрола.

Член 71

Одборот за внатрешна контрола има девет членови, што ги избира Собранието на Заедницата.

Секое меѓугарнизонско собрание предлага по еден член од припадниците на воените единици или воените установи или на станарите.

Делегат на гарнизонско собрание, меѓугарнизонско собрание и на Собранието на Заедницата не може да биде член на Одборот за внатрешна контрола.

Член 72

Одборот по своја иницијатива, на иницијатива од Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на делегациите или на иницијатива од Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги разгледу-

ва прашањата од значење за заштита на самоуправните права и општествената сопственост и за таа цел остварува увид во работата на сите органи на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Одборот за внатрешна контрола непосредно контролира особено:

1) дали органите на Заедницата на домувањето на ЈНА и органите на Собранието на Заедницата работат во рамките на своите овластувања и во согласност со важечките прописи и самоуправни акти;

2) начинот на остварување јавност на работата во Заедницата на домувањето на ЈНА;

3) законитоста на располагањето со општествени средства.

Член 73

Одборот за внатрешна контрола соработува со органите на Заедницата на домувањето на ЈНА и со органите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 74

Органите на Заедницата на домувањето на ЈНА и нејзината стручна служба се должни на Одборот за внатрешна контрола, на негово барање, да му ги дадат сите податоци и информации неопходни за вршење на функциите на контролата.

Член 75

Одборот има претседател, заменик-претседател и седум членови.

Мандатот на членовите на Одборот за внатрешна контрола трае колку и мандатот на делегатите во Собранието на Заедницата.

Член 76

За својата работа Одборот го известува Собранието на Заедницата и сојузниот секретар за народна одбрана, со предлог-мерки за отстранување на уочените недостатоци.

Член 77

Одборот за внатрешна контрола донесува деловник за својата работа, програма и план за својата работа.

Стручна служба

Член 78

Сојузниот секретаријат за народна одбрана формира служба која ги врши стручните работи за потребите на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 79

Стручната служба ги врши следните стручни работи за потребите на Заедницата на домувањето на ЈНА:

1) склучува договори во име на Заедницата, во согласност со законот и општите акти и со заклучоците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и се грижи за нивното реализирање;

2) врши подготовки и ја обезбедува работата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи во согласност со законот и со овој статут;

3) подготвува предлози на финансиските и други планови, како и завршната сметка на Заедницата на домувањето на ЈНА;

4) подготвува материјали за седниците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на Извршниот одбор и на собраниските комисии на меѓугарнизонските и гарнизонските собранија;

5) врши стручни, административни и технички работи за потребите на Собранието на Заедницата

на домувањето на ЈНА и на нејзините органи, на меѓугарнизонските и гарнизонските собранија, и на вивните органи;

6) врши наплатување на станарина и на други надомести што се плаќаат во врска со користењето на станбените згради и станови;

7) врши финансиско-сметководствени работи;

8) врши административни и стручни работи во врска со осигурувањето на Станбениот фонд на ЈНА;

9) организира и врши надзор над работите на тековното и инвестиционото одржување и над работите врз подобрувањето на условите за домување во станбените згради и станови на Станбениот фонд на ЈНА;

10) врши примопредавање на становите дадени на користење, со учество на претставници на соборот на станарите;

11) ги следи достигнуањата во станбената изградба и ја организира нивната примена;

12) организира и води матична евиденција за станбените згради и станови;

13) води евиденција за инсталациите и опремата во зградите и становите на Станбениот фонд на ЈНА и за нивното одржување;

14) поднесува извештај до гарнизонското собрание, до меѓугарнизонското собрание и до Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА за својата работа и за состојбата на Станбениот фонд на ЈНА и за реализацијата на плановите на одржувањето;

15) врши и други работи што ѝ се ставени во надлежност со законот и со други прописи донесени врз основа на закон, со овој статут и со одлука на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 80

Раководителот на стручната служба раководи со работата на таа служба и ја застапува Заедницата на домувањето на ЈНА:

1) во имотните и други односи што произлегуваат од дејноста на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи;

2) во други случаи во кои за тоа ќе го овласти Собранието на Заедницата на домување на ЈНА или неговите органи.

Правото на застапување на Заедницата на домувањето на ЈНА во одделни работи раководителот на стручната служба може со полномошно да го пренесе врз друго лице.

Член 81

Раководителот на стручната служба е одговорен пред Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, претседателството на Собранието на Заедницата и пред Извршниот одбор, за законитото предлагање и спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Ако раководителот на стручната служба утврди дека актот на органот на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА не е во согласност со прописите, или дека не е во интерес на Заедницата на домувањето на ЈНА, или не е во согласност со ставовите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, ќе го предупреди на тоа органот што го донел актот. Ако тој орган остане при својата одлука, за тоа ќе го извести претседателството на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое може да одлучи извршувањето да се одложи до конечната одлука на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Раководителот на стручната служба присуствува на седниците на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзините органи.

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО НА ЈНА

Член 82

Заедницата на домувањето на ЈНА располага со средствата од наплатените станарини и закупнини што остануваат по издвојувањето на амортизацијата.

Заедницата на домувањето на ЈНА управува и со оние средства што од страна на Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе ѝ се отстапат како средства за посебна намена (на пример за подобрување на условите на домување и сл.), како и со средствата што според посебна спогодба ќе ѝ ги отстапи Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници.

Член 83

Средствата со кои располага Заедницата на домувањето на ЈНА се користат особено за финансирање на тековното и инвестиционото одржување на Станбениот фонд на ЈНА, на работите врз управувањето со Станбениот фонд на ЈНА и на стручната служба на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Делот од средствата што ќе останат по намирувањето на обврските од став 1 на овој член и по издвојувањето за намените од член 85 став 1 на овој статут, Заедницата на домувањето на ЈНА може да го користи само за подобрување на условите за домување.

Член 84

Заедницата на домувањето на ЈНА може да зановна обврски, заради извршување на задачите, врз товар на расположивите средства (член 85) во согласност со своите планови и програми.

Член 85

Заедницата на домувањето на ЈНА формира резервни средства, на начинот утврден со посебен општ акт на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА од средствата со кои располага.

Користењето на средствата на резервата од став 1 на овој член ќе се регулира со посебен општ акт на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 86

Средствата на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници, наменети за решавање на станбените прашања на уживателите на пензии, како и становите што од тие средства се изградени или по некој друг основ прибавени, можат да се здружат со средствата на Заедницата на домувањето на ЈНА под следните услови:

1) становите на кои носител на правата на користење е Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници да ѝ се предадат на управување и одржување на Заедницата на домувањето на ЈНА;

2) одржувањето и управувањето со становите на Заедницата за социјално осигурување да се врши на ист начин како и управувањето и одржувањето на Станбениот фонд на ЈНА;

3) со договор да се уредува начинот и времето на предавањето на становите на управување, времето и начинот на здружувањето и користењето на здружените средства, како и другите меѓусебни прашања од интерес за обете заедници.

IV. ОПШТИ АКТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕТО НА ЈНА

Член 87

Односите во Заедницата на домувањето на ЈНА се уредуваат со овој статут и со други општи акти

на Собранието на Заедницата, во согласност со законот.

Други општи акти на Заедницата на домувањето на ЈНА се: статут на Заедницата на домувањето на ЈНА, одлуки, деловник, упатство, решенија, заклучоци, препораки и насоки.

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА го донесува со двотретинско мнозинство на гласови од своите делегати, а другите општи акти — со мнозинство на гласови од присутните делегати.

Член 88

Предлог за донесување општ акт може да поднесе меѓугарнизонското собрание, комисијата и извршниот одбор на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Предлогот се поднесува до одборот, односно до комисијата на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА во чиј делокруг спаѓа прашањето што треба да се уреди со општ акт. Одборот го разгледува предлогот за донесување општ акт и за тоа му дава свое мислење и предлог на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА преку извршниот одбор.

Член 89

Нацртот на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА се става на јавна дискусија.

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА одлучува и нацртите на другите општи акти да се ставаат на јавна дискусија.

Член 90

Нацртот на општиот акт за кој се води јавна дискусија се дава во форма на текст во кој се предлага да биде донесен најдоцна 60 дена пред денот предвиден за негово разгледување на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Нацртот на општиот акт што се става на јавна дискусија мора да биде образложен.

Член 91

Јавната дискусија ја организираат и спроведуваат гарнизонските собранија преку единиците на Заедницата на домувањето на ЈНА.

Член 92

Поблиските одредби за постапката за донесување на статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА и на други општи акти на Заедницата на домувањето на ЈНА, се утврдуваат со деловникот на Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 93

Гарнизонското собрание од претходното свикување ја определува територијата на единицата на Заедницата на домувањето на ЈНА и бројот на делегатите на делегацијата на единицата, на 15 дена пред денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори.

Член 94

Делегацијата на единицата на домувањето се конституира и врши избор на делегати за гарнизонско собрание во рок од 5 дена по спроведувањето на изборите.

Член 95

Гарнизонското собрание се конституира и избира делегати за меѓугарнизонското собрание, во рок од десет дена по спроведувањето на изборите.

Член 96

Меѓугарнизонското собрание се конституира, врши избор на делегати за Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и предлага член на Одборот за внатрешна контрола во рок од 20 дена по спроведувањето на изборите.

Член 97

Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА се конституира и избира Одбор за внатрешна контрола во рок од 30 дена по спроведувањето на изборите.

Член 98

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

124.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ и член 579 од Законот за здружениот труд, Собранието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Соборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово и Југословенскиот лексикографски завод склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Заради остварување на заедничкиот интерес на сите народи и народности на Југославија, учесниците на овој општествен договор се согласни да ги утврдат меѓусебните односи во изработката и финансирањето на второто издание на Енциклопедијата на Југославија, и тоа: програма на второто издание, тираж, рокови за подготвителните работи и изработка на Енциклопедијата на Југославија, како и организација на работата на начин на финансирањето.

Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласни програмата на второто издание на Енциклопедијата на Југославија да опфати шест изданија на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија, и тоа:

- 1) издание на латиница;
- 2) издание на кирилица;
- 3) издание на македонски јазик;
- 4) издание на словенечки јазик;
- 5) издание на албански јазик;
- 6) издание на унгарски јазик.

Изданието на латиница и кирилица ќе се објави на хрватски или српски јазик, односно на хрватски литературен јазик (за прилозите од СР Хрватска), на српскохрватски јазик (за прилозите од СР Србија), на српскохрватски, односно хрватско-српски јазик ијекавски изговор (за прилозите од СР Босна и Херцеговина) и на српскохрватски јазик ијекавски изговор (за прилозите од СР Црна Гора), а варијантата зависи од изборот на самиот автор на текстот.

Текстовите од македонското, словенечкото, албанското, унгарското и другите јазични подрачја ќе се објават на една од варијантите од став 2 на овој член, за што, во договор со Централната редакција и Енциклопедијата на Југославија одлуча донесуваат републичките, покраинските и посебните редакции.

Централната редакција ќе обезбеди сите варијанти во изданието на латиница и кирилица да бидат што порамноправно застапени.

Учесниците на овој општествен договор се согласни по завршувањето на програмата од десет свески да се изработи дополнителна свеска како додаток кон сите изданија на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

Учесниците на овој општествен договор се согласни да се изработи и посебно, скратено издание на англиски јазик во две свески.

Член 3

Сите изданија од член 2 на овој општествен договор на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија се рамноправни, а текстовите идентични, уважувајќи ги притоа оправданите разлики поради специфичноста на јазиците и писмата на одделни изданија.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека тиражот на одделни изданија од член 2 ст. 1 до 5 на овој општествен договор на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија не може да биде помал од 30.000 комплекти за изданието на латиница, 20.000 комплекти за изданието на кирилица, 10.000 комплекти за изданието на словенечки, 7.500 комплекти за изданието на македонски, 5.000 комплекти за изданието на албански јазик и 5.000 комплекти за изданието на унгарски јазик.

Тиражот на скратеното издание на англиски јазик од член 2 став 6 на овој општествен договор е 2.500 комплекти.

Подетален преглед тиражите за секое одделно издание од член 2 на овој општествен договор е прикажан во Прилогот I, што е составен дел на овој општествен договор.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни по завршувањето на планираните десет свески на програмата на второто издание на Енциклопедијата на Југославија да се изработи дополнителна свеска (суплемент) во која ќе се прикажат сите битни промени настанати во меѓувреме и во идентичен текст ќе се објават едновременно и во ист тираж кон сите изданија на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни, врз основа на посебен абџетар, да се изработи посебно издание во две стандардни енциклопедиски свески на англиски јазик (член 2 став 6). Во тоа издание ќе се прикаже сè што е битно и заедничко за народите и народностите на Југославија.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласни Југословенскиот лексикографски завод како издавач да ги преземе сите права и обврски што ќе настанат од овој општествен договор.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни да се формира Совет на Енциклопедијата на Југославија како општествен орган на учесниците на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор му доверуваат на Советот на Енциклопедијата на Југославија да го следи спроведувањето на овој општествен договор и да ја координира и насочува работата на сите општествени фактори во врска со реализацијата на овој општествен договор.

Во Советот на Енциклопедијата на Југославија секој учесник на овој општествен договор именува

по еден претставник и негов заменик, со мандат од четири години.

Советот на Енциклопедијата на Југославија донесува деловник за својата работа.

Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни извршувањето на програмата од член 2 на овој општествен договор, во рамките на Југословенскиот лексикографски завод да ѝ го довери на Централната редакција на Енциклопедијата на Југославија, како на посебно стручно тело.

Централната редакција на Енциклопедијата на Југославија, како колегијален орган, се грижи во стручно-научна смисла за изработката на сите изданија од член 2 на овој општествен договор. Таа ја организира, координира и насочува работата на шест републички и две покраински редакции, како и работата на Редакцијата за историјата на КПЈ/СКЈ и НОВ и на Редакцијата за воедната историја и НОВ.

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рамките на Југословенскиот лексикографски завод, да се формира посебна редакција за заедничките текстови. Делокругот на работата на оваа редакција и односот кон Централната редакција, републичките и покраинските редакции, Редакцијата за историјата на КПЈ/СКЈ и НОВ, како и Редакцијата за воената историја и НОВ, подетално ќе ја обработи Советот на Енциклопедијата на Југославија.

Централната редакција на Енциклопедијата на Југославија ја сочинуваат: главен уредник, заменик на главниот уредник, главни уредници на републичките, покраинските и посебните редакции и стручен секретар на Централната редакција.

Бројот на членовите на Централната редакција може да зголеми, а одлука за тоа донесува Советот на Енциклопедијата на Југославија.

Член 10

Учесниците на овој општествен договор утврдуваат дека изданието на латиница е во изработка а другите изданија од член 2 на овој општествен договор се во подготовка.

Текстовите за првата книга на изданието на латиница се изработуваат од почеток на 1978 година а текстовите за последната (десеттата) книга на тоа издание ќе се изработат до крајот на 1987 година односно во периодот од десет години.

Изданието на кирилица, како и изданијата на македонски, словенечки, албански и унгарски јазик ќе се изработат едновременно со изданието на латиница, а најдоцна во рок од една година од денот на завршувањето на изданието на латиница.

Дополнителната свеска, како додаток за сите изданија од член 2 на овој општествен договор, на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија, ќе се изработи до крајот на 1989 година.

Првата свеска на изданието на англиски јазик ќе се изработи до крајот на 1985 година, а втората свеска до крајот на 1990 година.

Подетален план за изработка на сите изданија од член 2 на овој општествен договор утврдува Советот на Енциклопедијата на Југославија во соработка со Централната редакција и со Југословенскиот лексикографски завод, имајќи ја при тоа предвид општествената потреба временската разлика во излегувањето на одделни изданија да биде што покуса.

Член 11

Учесниците на овој општествен договор се согласни програмата од член 2 на овој општествен договор да се финансира како заеднички потфат значаен за сите народи и народности на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 12

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека врз основа на цените од 1977 година, за изработка на текстовите, за илустрациите и географските карти како и за другите трошоци на изработката на изданието на латиница на Енциклоперијата на Југославија од член 2 на овој општествен договор е потребно да се обезбедат средства во вкупен износ од 107,340.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во периодот од 1 јануари 1977 година до 31 декември 1987 година.

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека за другите пет изданија од член 2 на овој општествен договор на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија, врз основа на цените од 1977 година, е потребно да се обезбедат по 21,632.996 динари за секое издание, односно за сите пет изданија — вкупен износ на средствата од 108,164.980 динари.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во периодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1988 година.

Член 14

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, врз основа на цените од 1977 година, за изработка на дополнителната свеска од член 5 на овој општествен договор (за подготвителните работи и за изработка на алфабетар, за изработка на текстовите и преводите, за илустрациите, географските карти и др.) е потребно да се обезбедат средства во вкупен износ од 40,892.700 динари.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во периодот од 1 јануари 1979 до 31 декември 1989 година.

Член 15

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека врз основа на цените од 1977 година, за изработка на едицијата од член 6 на овој општествен договор (за подготвителните работи и за изработка на алфабетар, за изработка на текстовите и преводите, за илустрациите, географските карти и др.) е потребно да се обезбедат средства во вкупен износ од 11,066.400 динари.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во периодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1990 година.

Член 16

Целокупните средства од чл. 12 до 15 на овој општествен договор предвидени за извршување на програмата од член 2 на овој општествен договор се прикажани во Прилогот II, што е составен дел на овој општествен договор.

Член 17

Републиките и автономните покраини ги обезбедуваат средствата предвидени во чл. 12 до 15 од овој општествен договор сразмерно со својот придонес во буџетот на федерацијата за одделни години.

Член 18

Вкупните трошоци за работењето, печатењето, пласманот и пропагандата и другите трошоци (освен трошоците за изработка на едициите) ги презема Југословенскиот лексикографски завод, кој ќе ги покрие од пласманот на едициите од член 2 на овој општествен договор.

Учесниците на овој општествен договор се согласни продажната цена на Енциклопедијата на Југославија да се утврди како единствена цена за целата земја врз основа на просечните вкупни тро-

шоци на сите изданија од член 2 на овој општествен договор.

Член 19

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека планираните средства од чл. 12 до 15 на овој општествен договор се валоризираат секоја година во височина на просечниот пораст на номиналниот општествен производ во Југославија за претходната година.

Средствата непотрошени во одделна година се пренесуваат во наредната година.

Средствата од став 1 ка овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во периодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1988 година.

Член 20

Учесниците на овој општествен договор се согласни Југословенскиот лексикографски завод секоја година да го известува Советот на Енциклопедијата на Југославија и другите учесници на тој општествен договор за сите битни прашања во врска со реализацијата на програмата на второто издание, што се однесуваат на роковите на изработката, работата на редакцијата, материјално-финансиското работење и др.

Член 21

Учесниците на овој општествен договор се согласни Југословенскиот лексикографски завод во своето книговодство да води одвоено материјално-финансиско работење во врска со реализацијата на програмата од член 2 на овој општествен договор.

Член 22

Иницијатива за измени и дополненија на овој општествен договор може да даде секој учесник на овој општествен договор. Барањето се поднесува писмено, со образложение зошто се дава таква иницијатива.

Член 23

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Загреб, 23 јануари 1980 година

За Собранието на СФРЈ,

Синан Хасани, с. р.

потпретседател на Собранието на СФРЈ

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Есад Хорозиќ, с. р.

член на Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина и претседател на Републичкиот комитет за образование, наука, култура и физичка култура

За Собранието на СР Македонија,

Ристо Филиповски, с. р.

републички секретар за финансии на СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,

д-р Izlok Winkler, с. р.

член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и претседател на Собранието на Републичкиот комитет за научна дејност

За Собранието на СР Србија,
Божидар Маниќ, с. р.
 член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за култура

За Саборот на СР Хрватска,
Јуре Билич, с. р.
 претседател на Саборот на СР Хрватска

За Собранието на СР Црна Гора,
Радун Микковиќ, с. р.
 заменик-републички секретар за образование, култура и наука на СР Црна Гора

За Собранието на САП Војводина,
Стојан Замуровиќ, с. р.
 член на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и покраински секретар за информации

За Собранието на САП Косово,
проф д-р Умер Јака, с. р.
 член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и покраински секретар за образование, наука и култура

За Југословенски лексикографски завод
д-р Иво Ќециќ, с. р.
 заменик-директор на Југословенски лексикографски завод

Прилог I

ПОЕДИНЕЧЕН И ВКУПЕН ТИРАЖ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	Издание	Број на свеските			ТИРАЖ	Број на енциклопедиски свески
		основно издание	дополнителна свеска	вкупно		
1.	Латиница	10	1	11	30 000	330 000
2.	Кирилица	10	1	11	20 000	220 000
3.	Словенечко	10	1	11	10 000	110 000
4.	Македонско	10	1	11	7 500	82 500
5.	Албанско	10	1	11	5 000	55 000
6.	Унгарско	10	1	11	5 000	55 000
Вкупно (1—6)		60	6	66	77 500	852 500
7.	Англиско	2	—	2	2 500	5 000
Вкупно (1—7)		62	6	68	80 000	857 500

Прилог II

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ДИНАМИКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Година	Издание латиница	Пет други изданија	Дополнителна свеска	Англиско издание	Вкупно
1977.	9,758.180	—	—	—	9,758.180
1978.	9,758.180	9,833.180	—	851.261	20,442.621
1979.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1980.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1981.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1982.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1983.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1984.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1985.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1986.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1987.	9,758.180	9,833.180	3,717.520	851.261	24,160.141
1988.	—	9,833.180	3,717.520	851.261	14,401.761
1989.	—	—	3,717.520	851.261	4,568.781
1990.	—	—	—	851.268	851.268
Вкупно:	107,340.000	108,164.980	40,892.720	11,066.400	267,464.080

125.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) и член 32 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, се согласија за спроведување на политиката на цените во 1980 година и склучија

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесниците на договорот), во рамките на своите надлежности, а во согласност со основите на системот на цените и на општествената контрола на цените, ќе преземаат економски и други мерки и активности заради спроведување на утврдената политика на цените и остварување на целите на стабилизацијата и на другите задачи утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година (во натамошниот текст: Резолуцијата).

Мерките и активностите од став 1 на овој член ќе се преземаат во условите на дејствување на Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), согласно со член 101 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

Учесниците на договорот ќе настојуваат и ќе преземаат мерки за да обезбедат почеток на примената на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените во што пократок рок, а најдоцна до истекот на предниот период утврден со тој закон. За таа цел учесниците на договорот ќе ги донесат прописите предвидени со тој закон, ќе обезбедат услови за основање и формирање на заедниците за работите на цените и ќе ја насочат активноста за создавање услови на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници за применување на тој закон.

Член 2

Учесниците на договорот, во рамките на своите надлежности ќе преземаат мерки и други активности во 1980 година да се обезбеди побавен вкупен растеж на цените на производите и услугите за целата земја, и тоа по следните области:

1) растежот на цените на производителите во индустријата, во декември 1980 година, во однос на декември од претходната година, да изнесува најмногу 13%;

2) цените на производителите на земјоделски производи да се движат во согласност со растежот на цените на производителите во индустријата;

3) растежот на цените на услугите во декември 1980 година, во однос на декември од претходната година, да изнесува најмногу 12%.

Вкупниот растеж на цените утврден во став 1 на овој член се заснова врз оцена на внатрешните и надворешните пазарни услови и врз пропорциите и задачите предвидени во Резолуцијата.

Член 3

Учесниците на договорот се согласни учеството за покрите на трошоците на прометот и учеството на другите услови во продажните цени на производите од својата надлежност да биде најмногу до апсолутниот износ што постоеше на 3 август 1979 година, без оглед дали тие учества се определени со соодветни прописи или се утврдени со самоуправни спогодби за учеството за покрите на трошоците на прометот што ги склучиле производствените и прометните организации.

Учесниците на договорот ќе го следат, во првото тримесечје на 1980 година, дејството на мерките од став 1 на овој член, посебно кај оние производи кај кои во 1979 година не дошло до промена на учеството за покрите на трошоците на прометот и на другите услови, а особено кај основните земјоделско-прехранбени производи.

Ако врз основа на анализа на дејството на оваа мерка се укаже потреба за измена на учеството за покрите на трошоците за прометот и на другите услови кај одделни производи, учесниците на договорот ќе предложат потребни измени на прописите ко кои за тие производи ќе се промени учеството со одлуки или ќе се овозможи примена на самоуправните спогодби за учеството во заедничкиот приход помеѓу производствените и прометните организации.

Член 4

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземаат соодветни мерки и ќе донесуваат прописи со кои за производите и услугите од својата надлежност, по областите ќе обезбедат растежот на цените да биде во согласност со вкупниот растеж на цените по областите од член 2 на овој договор, со тоа што со тој растеж на цените да се влијае врз ублажување на диспаритетот во цените, односно, колку што тоа е можно, да се поправаат односите во цените.

Член 5

Со извршувањето на обврските и со создавањето на условите од чл. 2 до 4 на овој договор, како и со спроведувањето на задачите од Резолуцијата во другите области на економската политика, ќе се обезбеди растежот на цените на мало во декември 1980 година во однос на декември од претходната година да биде најмалку за 20% повисок од остварениот растеж во истиот период на 1979 година.

Член 6

Учесниците на договорот се согласни, при предлагањето на мерки и донесувањето на одлуки за промена на цените на производите и услугите, да остварат меѓусебна соработка за производите и услугите што се од битно значење за спроведувањето на вкупната договорена политика на цените, и тоа за:

- 1) електрична енергија;
- 2) деривати на нафта;
- 3) јаглен за комерцијална потрошувачка и природен гас;
- 4) основни сировини на базното хемиско производство од органско и неорганско потекло;
- 5) цемент;
- 6) сурова кожа;
- 7) целулоза;
- 8) сообраќајни услуги (железнички стокосен и патнички сообраќај);
- 9) поштенски, телеграфски и телефонски услуги;
- 10) производи на шумарството и на дрвната индустрија;
- 11) основни прехранбени производи.

Учесниците на договорот се согласни соработката од став 1 на овој член да се спроведува така што надлежниот орган на учесникот на договорот да ѝ

должен по писмен пат да ги извести надлежните органи на другите учесници во договорот за предлогот за донесување на одлуки за промена на цените на наведените производи и услуги. Ако во рок од 10 дена од денот на доставувањето на предлогот еден или повеќе учесници на договорот по писмен пат изразат несогласување со предложените промени на цените, и бараат заедничко разгледување на нацртот на одлуката, предлагачот на донесувањето на одлука за промена на цените е должен да свика состанок на кој ќе се расправи прашањето за предложените промени на цените.

Член 7

Учесниците на договорот се согласни дека, со цел за спроведување на договорената политика на цените, ќе преземаат мерки заради забавување на растежот на цените, со тоа што, по правило, во првото полугодие на 1980 година ќе се воздржуваат од поместување на цените, а особено кај производите и услугите кај кои во 1979 година е овозможено зголемување на цените над договорената политика на цените или зголемувањето на цените е извршено во второто полугодие на 1979 година.

Член 8

Учесниците на договорот се согласни дека, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат мерки и ќе донесуваат прописи со кои треба и преку другите фактори на економската политика утврдена со Резолуцијата да се обезбеди спроведувањето на утврдената политика на цените. Тоа особено се однесува на мерките во областа на даночната политика, кредитно-монетарната политика, девизната политика, распределбата на доходот, надворешнотрговската политика и др., со кои се влијае врз односите на понудата и побарувачката и во најголема мера се определува движењето на цените.

Член 9

Учесниците на договорот се согласни постојано да ја следат снабденоста на пазарот и, заради подобрување и обезбедување на уредна и рамномерна снабденост на пазарот, да преземаат соодветни мерки во рамките на своите надлежности.

Со цел за спречување на поголеми растројства и недостиг на стоки на одделни сегменти од единствениот југословенски пазар, ќе се интервенира од сојузните стоковни резерви. Исто така, со расположивите резерви во републиките и автономните покраини навремено ќе се интервенира за да се спречуваат посериозни растројства и недостиг на одделни стоки на пазарот и ќе се обезбедат во рамките на нивните платбилансни позиции, потребните девизи за увоз на производи што се дефицитарни на пазарот.

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе преземаат мерки да се формираат, во рамките на републиките и автономните покраини, стоковни резерви на основни прехранбени производи со кои, по потреба, ќе се интервенира на пазарот.

Член 10

Учесниците на договорот ќе преземат мерки, во првото полугодие на 1980 година, да се изврши, дополнување на прописите на ниво на сите општествено-политички заедници за системот на стоковните резерви, како и да се донесат, до крајот на првото полугодие, програми за формирање и употреба на стоковните резерви, а посебно за поголеми потрошувачки центри, заради спречување и отстранување на растројства на пазарот на поважните прехранбени и индустриски производи.

Учесниците на договорот ќе преземаат мерки да се поттикнува здружувањето на трудот и средствата во областа на производството и прометот заради подобра снабденост на поголемите потрошувачки центри и градови.

Член 11

Учесниците на договорот се согласни, при спроведувањето на мерките за обезбедување стабилно снабдување на населението, да остваруваат меѓусебна соработка и координација, а особено при: постојаното следење на снабденоста на пазарот со производи што се од значење за секојдневната потрошувачка на населението; навременото предлагање на мерки за отстранување на пречките во снабдувањето и донесувањето на одлуки во врска со интервентниот увоз во поголем обем; и интервенциите со стоковни резерви во откуп и во продажбата.

Член 12

Учесниците на договорот ќе преземаат мерки и ќе донесуваат прописи со кои ќе се обезбеди со закон утврдената самостојност на организациите на здружен труд во формирањето на цените и поширока примена на општественото договарање и самоуправното спогодување, во согласност со политиката на цените.

Член 13

Постојните општествени договори и самоуправни спогодби со кои долгорочно се уредува начинот на формирање на цените и понатаму ќе се применуваат, со тоа што да се изврши нивно усогласување со законот.

Со вкупните мерки на економската политика учесниците на договорот ќе овозможуваат примена на постојните општествени договори и самоуправни спогодби со кои цените се регулираат врз подолгорочна основа, во согласност со политиката на цените.

Ако учесниците на договорот оценат дека со примената на вкупните мерки на економската политика, со дејството на светскиот пазар, на вкупните промени на цените, како и со примена на постојните општествени договори и самоуправни спогодби, дошло до загрозување на договорената политика на цените, тие ќе предложат или преземат мерки за отстранување на настанатите растројства.

Ценовниците со цените формирани според општествените договори и самоуправните спогодби согласно со важечките прописи, до надлежниот согласност со важечките прописи, до надлежниот орган за цени.

Член 14

Во спроведувањето на основните задачи утврдени со Резолуцијата, а со цел да се остварат услови за реализација на правата, обврските и одговорностите на здружениот труд во процесот на одлучувањето за цените и во спроведувањето на политиката на цените, учесниците на договорот ќе преземаат мерки со кои ќе се поттикнува општественото договарање и самоуправното спогодување врз потрајни основи, со што ќе се овозможи замена на постојните режими на цените со општествени договори и самоуправни спогодби за цените.

Доколку условите овозможуваат, треба максимално да се обезбедува во општествените договори и самоуправните спогодби да се предвиди таков начин за формирање на цените со кои, пред сè се обезбедува нов систем на цените и траен меѓусебен однос на цените на производителите и потрошувачите.

Учесниците на договорот се согласни надлежните органи на општествено-политичките заедници, по барање од самоуправните организации и заедници, да учествуваат во подготвувањето и давањето на неопходна аналитичка основа за изготвување на општествени договори и самоуправни спогодби, а во случаите предвидени со прописи — да учествуваат и во нивното склучување.

Ценовниците со цените формирани според општествените договори и самоуправните спогодби од

овој член ќе се доставуваат, согласно со важечките прописи, до надлежниот орган за цени.

Член 15

Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе преземаат мерки и ќе донесуваат прописи со кои ќе обезбедуваат организациите на здружен труд што здружиле труд и средства заради остварување заеднички приход од цената на финалниот производ да можат по пат на самоуправна согласба самостојно да ги утврдуваат цените на своите производи, со тоа што цените на финалниот производ ќе се формираат во согласност со утврдената политика на цените, односно со нивото на цените според прописите.

Ценовниците со цените формирани според одредбата од став 1 на овој член ќе се доставуваат, согласно со важечките прописи, до надлежниот орган за цени. Ако органот за цени оцени дека цените од ценовникот не се во согласност со утврдената политика на цените, односно со нивото на цените според важечките прописи, тој, согласно со законот, ќе преземе мерки на непосредна контрола на цените за соодветните производи.

Член 16

Учесниците на договорот, зависно од условите на домашниот пазар и во меѓународната размена, а имајќи ја особено предвид билансната ситуација, створеноста на пазарот, односот на понудата и побарувачката и сл., ќе продолжат со политиката да се овозможува формирање на цените според условите на пазарот, со обврска за доставување на ценовниците, согласно со важечките прописи, до надлежниот орган за цени.

Учесниците на договорот ќе состават до крајот на март 1980 година список на производите и услугите кај кои цените ќе се формираат според условите на пазарот.

Во случај цените што се формираат според условите на пазарот, да се закануваат да ги загрозат или ги загрозуваат целите на утврдената политика на цените, учесниците на договорот ќе предлагаат односно ќе донесуваат прописи за непосредна контрола на цените за одделни производи и услуги од својата надлежност.

Член 17

Учесниците на договорот со свои мерки и прописи ќе овозможат во остварувањето на своите заеднички интереси и потреби работните луѓе и граѓаните, организирани во месна заедница и во организации на здружен труд, кога имаат интерес да учествуваат во задоволувањето на заедничките потреби во областите на уредувањето на населбите, домувањето и одделните комунални дејности од изразита важност за условите за живеење и работење на граѓаните, да одлучуваат за нивото на цените на тие услуги, по пат на лично изјаснување.

Член 18

Учесниците на договорот, за услугите што ги даваат самоуправните интересни заедници, со прописи ќе обезбедат вкупниот растек на цените на услугите што се формираат во непосредна согласба со корисниците и давателите на услуги да се движи во рамките на политиката на цените утврдена со Резолуцијата.

Ценовниците со цените формирани според став 1 на овој член ќе се доставуваат, согласно со важечките прописи, до надлежниот орган за цени.

Член 19

Спогудувањето за промена на затечените цени, во рамките на општите здруженија на стопанските комори и при согласност од органот за цени, според важечките прописи, се задржува во 1980 година како преоден режим до почетокот на применување-

то на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

Доставувањето на ценовниците до надлежните органи за цени заради евиденција, односно на согласност се задржува како преоден режим до донесувањето на прописи на надлежните заедници за работите на цените за кои производи и услуги самоуправните организации и заедници мораат да доставуваат известувања за цените заради следење, како и до донесувањето на соодветни прописи на надлежните општествено-политички заедници за кои производи и услуги се доставуваат ценовниците до соодветната заедница за работите на цените заради проверка.

Член 20

Заради остварување на ставовите од Резолуцијата за забавување на растежот на цените и за спроведување на политиката на стабилизација, учесниците на договорот ќе преземат мерки со кои ќе обезбеди сите учесници во одлучувањето за промена на цените на производите и услугите, при применувањето на пропишаните критериуми, да тргнуваат и од начелото дека зголемениот доход треба да биде пред сè резултат на јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето, како што се: зголемувањето на продуктивноста на трудот, зголемувањето на ефикасноста и економичноста во работењето, усогласеноста на доходните односи, подобрата организација на трудот, поголемот обем на производството со подобро искористување на капацитетите, влијанието на светските цени врз нивото и односите на цените на производите и услугите на домашниот пазар.

Врз основа на анализа на паритетот на цените, што ќе се изготви од 1 јули 1980 година, учесниците на договорот ќе ги утврдат критериумите, начинот и динамиката за отстранување на утврдените диспаритети на цените.

Член 21

Учесниците на договорот, имајќи го предвид значењето и влијанието на енергетиката врз условите за стопанисување и врз вкупниот развој на стопанството, се согласни во спроведувањето на политиката на цените во 1980 година да обезбедат долгорочни решенија за воспоставување на паритетни односи во цените за енергетски горива и енергија.

Заради реализација на решенијата од став 1 на овој член, со соработка на надлежните органи и организации, треба да се дејствува во правец на усогласување на нивото на цените за енергија, така што ќе се стимулира развојот на домашните извори на енергетски горива и супституција на увозните сировини на домашни сировини.

Надлежните органи на федерацијата и надлежните органи на републиките и автономните покраини, во рамките на своите овластувања, ќе предлагаат мерки со кои стапките на основниот данок на промет и другите надомести содржани во цените на дериватите од нафта ќе ги усогласуваат така што да се оневозможи пораст на масата на основниот данок на промет и на другите надомести над планираниот обем.

Член 22

Учесниците на договорот се согласни до крајот на првото тримесечје 1980 година до склучат договор со кој ќе се обезбеди подолгорочно решавање на основите и начинот на формирање на цените и спроведување на политиката на цените во комплексот на енергетиката.

Член 23

Учесниците на договорот се согласни цените на основните земјоделски производи од родот на 1980

година да се формираат во согласност со критериумите и мерилата утврдени со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1978 до 1980 година, а во согласност со законот и со утврдената политика на цените.

Учесниците на договорот се согласни, во согласност со член 31 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, најдоцна до преодниот рок утврден со тој закон, со посебен договор да ги утврдат за 1981 година земјоделските производи од посебен општествен интерес и облиците на формирањето на цените — производителските продажни или заштитни цени.

Надлежните општествено-политички заедници, заради забавување на движењето на нивото на ма-допродажните цени на земјоделско-прехранбените производи чијшто подинамичен растеж побитно влијае врз животните трошоци, ќе продолжат со примена на постојните и ќе обезбедат воведување на нови форми на компензација, во рамките на материјалните можности.

Со натамошно поттикнување на активноста врз здружувањето на трудот и средствата на индивидуалните земјоделски производители со општествениот сектор, заради зголемување на производството и подобра снабденост на поголемите потрошувачки центри, со договарање на производството, со организирано настапување во откупот и прометот, со интервенции по пат на увоз и посебно по пат на резервите на основните земјоделски производи и др., ќе се настојува да се обезбедат услови растежот на цените на другите земјоделски производи за кои не се пропишуваат производителски продажни цени, како и растежот на цените на земјоделските производи на т.н. „зелен пазар“ да не ги надмине рамките на растежот на цените предвидени со политиката на цените утврдена со Резолуцијата.

Член 24

Учесниците на договорот ќе преземат мерки цените на новите асортимани, квалитети и сл. (нови производи) да бидат во паритетот на постојните цени на слични или сродни производи и со тоа нивото на цените на новите производи да не ја нарушува утврдената политика на цените.

Член 25

Учесниците на договорот меѓусебно ќе соработуваат и ќе се известуваат за преземените мерки заради усогласување и координација на акциите за обезбедување и реализација на договорената политика на цените.

Органите надлежни за преземање на мерки во областа на пазарот и контролата на цените редовно ќе го следат и анализираат спроведувањето на политиката на цените утврдена со Резолуцијата и на мерките и активностите предвидени со овој договор, и за тоа ќе ги запознаат надлежните органи на општествено-политичките заедници.

Заради следење на спроведувањето на политиката на цените, надлежните органи на федерацијата, републиките и автономните покраини заеднички ќе разработат до крајот на првото тримесечје 1980 година додатна методологија за поподробно следење на движењето на цените, пред сè по меѓусебното влијание на цените спрема надлежностите.

Член 26

Учесниците на договорот ќе изготват програма на мерките за донесување на прописите предвидени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, со кои ќе се обезбеди примена на тој закон во пропишаниот рок.

Член 27

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

4 февруари 1980 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Душан Илиевик, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
Шемсудин Мејлик, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Владимир Стиеповиќ, с. р.
директор на Републичкиот завод
за цени

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,
Хрвоје Скоко, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
Дургут Едиповски, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,
Вехби Хајрудини, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на
на СР Словенија,
Штефан Корошец, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,
Миливоје Стојковиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Синиша Корица, с. р.
член на Советот

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1980 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА

Во точка 1 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Регулирањето на стоковниот режим ќе биде остварено со решавачкото влијание на здружениот труд и неговите асоцијации. Ќе се преземат мерки за неопходни промени во оваа област, за да дејствува стоковниот режим од развојно и заштитно становиште.“

Сојузниот извршен совет ќе донесе до 31 март 1980 година долгорочна програма за надворешно-трговскиот промет, во согласност со член 26 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.“

Во истата точка ставот 17 се брише.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 29 јануари 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и продлабочувањето на пријателските односи и културните врски помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРМАН

Döttling Walter.

Бр. 72

15 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи и народности во текот на Народноослободителната војна

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ударна бригада „Франьо Огулинац — Село“,
7 војвођанска ударна бригада,
Калнички партизански одред.

Бр. 73

19 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бегин Дане Владимир, Чеси Ивана Винко, Гајдобрански Бошка Никола, Копчић Блаже Јелисава, Медин Илије Спасоје, Налетилић Станка Борис;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојкић-Франчевић Матије Ружица, Цабла-Филко Драгутина Ернестина, Дед Станка Драгутић, Eigenwald Ивана Ненад, Фрањкић Фрање Златко, Фурчић Рудолфа Војка, Грбин-Хундрић Јураја Штефица, Јурић Јакова Томо, Кучан Владимира Станко, Лукић Илије Славољуб, Малус-Завршки Мије Марија, Пачић-Мужевић Мате Лидија, Рандељ Давида Гојко, Сердарушић-Лацковић Злата, Стапаничић Марио Миливој, Стиповић Фрање Руди, Шимуновић Николе Анте, Шкрлец-Миљан Николе Марија, Штимац Стјепана Милан, Токић Анте Перо, Живановић Бранислава Драгомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бартолић Јосипа Жељко, Белошић Ивана Дарко, Сршен Николе Ивица, Томљановић Марка Милан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Кузмић-Јуранић Виктор Лидија, Штефатић-Шпехар Данијела Бернарда;

Од СР Србија

— за успешно лекување на нашите граѓани и за придонес кон развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Швајцарската Конфедерација

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радовановић др Нинослав, Зарић Стевана др Драгиша;

— за заслуги во организирањето на нашите граѓани на привремена работа во странство со цел за развивањето на општествен, културен и спортски живот и негување на југословенскиот патриотизам, како и за придонес кон унапредувањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајмел Отокара Антон;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Михајловић Љубише Станислав, Прешић Аркадија Слободан, Трбојевић Дагића Момчило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕЊЕЦ

Минић Јована Миломир, Шемовић Јајриза Фериз, Врачевић Милана Раденко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бекавац Миљенка Ивица;

Од СР Црна Гора

— за успешно лекување на нашите граѓани и придонес кон развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Швајцарската Конфедерација

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Меденица др Рајко.

Бр. 74
19 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
106. Одлука за измени и дополненија на Деловникот за работата на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	225
107. Одлука за условите, мерилата и начинот на утврдување и распределба на стокните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1980 година — — — — —	225
108. Решение за дополнение на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за заштита на човековата средина — — — — —	229
109. Решение за дополнение на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците за бакар и во производството на катоден бакар — — — — —	229
110. Правилник за подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини за меѓународен сообраќај и граничните премини за пограничен сообраќај — — — — —	229
111. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Welt am Sonntag“ — — — — —	230
112. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Zeit“ — — — — —	230
113. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „The Observer“ — — — — —	231
114. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier“ — — — — —	231
115. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — —	231
116. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Panorama“ — — — — —	231
117. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на пријавување на заразни болести — — — — —	231
118. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за мерките за заштита од внесување на колера, големи сипаници и маларија — — — — —	234
119. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите и за начинот за ископување и пренесување на мртовци — — — — —	234
120. Правилник за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серо-профилактика и хемиофилактика против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска — — — — —	235
121. Упатство за единствените методолошки принципи за водење на матичната евиденција за осигурениците и уживателите на права од пензиското и инвалидското осигурување и за единствениот начин на утврдување на контролниот број — — — — —	241
122. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	244
123. Статут на интересната заедница за станбена изградба и за управување со становите за потребите на активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	244
124. Општествен договор за изработка и финансирање на второто издание на Енциклопедијата на Југославија — — — — —	255
125. Договор за спроведување на политиката на цените во 1980 година — — — — —	259
Исправка на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1980 година — — — — —	262
Одликувања — — — — —	263

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.